



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 18 април 2001
Скопје

Број 29

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

671.

Врз основа на член 36, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и членот 102 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.04.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА

1. Во точка 1 од Одлуката за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 2001/2002 година, (објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2001 година) се додава нов став 3, кој да гласи:

"За обезбедување поголема застапеност на студентите од националностите, факултетите, надвор од процентот со кој ќе бидат застапени во рамките на утврдената квота за редовни студенти, дополнително ќе запишат студенти од националностите до процентот со кој соодветната националност е застапена во вкупното население на Република Македонија, доколку го положиле приемиот испит, односно ако освоиле над 60 поени".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2379/2
18 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

672.

Врз основа на член 28, став 1, точка 2 и 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. На претпријатијата и други правни и физички лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 15 април до 15 октомври 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2334/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

673.

Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СЕИДБА НА ШЕКЕРНА РЕПА ЗА РЕКОЛТАТА ОД 2001 ГОДИНА

1. Се одобруваат средства во висина од 17.976.603,00 денари за сеидба на шеќерна репа за реколтата од 2001 година од средствата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дадени како позајмица на Бирото за стокови резерви.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2268/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

674.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2001 ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за донесување на Годишна инвестициона програма за 2001 година на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, УО бр. 02-7287/26/17 од 25. 12. 2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, на седницата одржана на 25. 12. 2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2294/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

675.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДГ "БЕТОН" А.Д. - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ОГЃАНЦИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО

1. На ДГ "БЕТОН" А.Д. - Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на ми-

нералната суровина песок и чакал на локалитетот кај с. Огњанци во атарот на општина Петровец, скопско со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА У
T1	4.642.175,00	7.549.350,00
T2	4.641.500,00	7.549.500,00
T3	4.641.425,00	7.548.800,00
T4	4.641.550,00	7.518.850,00
T5	4.641.800,00	7.548.500,00
T6	4.641.980,00	7.548.300,00
T7	4.642.125,00	7.548.500,00
T8	4.641.750,00	7.548.550,00
T9	4.641.800,00	7.548.850,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,6 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2337/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

676.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КЕРАМИЧКА ГЛИНА НА "РИВА"-КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ИСТИБАЊСКО-ЈАКИМОВСКО ПОЛЕ"-ВИНИЦА

1. На "РИВА"-Кочани се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина керамичка глина на локалитетот "Истибањско-Јакимовско поле"-Виница, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата у
T1	4.640.425,00	7.621.500,00
T2	4.640.750,00	7.622.000,00
T3	4.641.100,00	7.623.325,00
T4	4.642.050,00	7.624.075,00
T5	4.641.350,00	7.624.425,00
T6	4.640.875,00	7.623.000,00
T7	4.640.200,00	7.622.175,00
T8	4.640.000,00	7.621.750,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,15 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2335/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

677.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКИ КАМЕН -ВАРОВНИК ДГТУ "ХУЉУСИ КОМЕРЦ"-КУМАНОВО, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КОЛИШТЕ" КАЈ С. ЛИПКОВО, КУМАНОВСКО

1. На ДГТУ "Хуљуси Комерц"-Куманово се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина градежно-технички камен-варовник на локалитетот "Колиште" кај с. Липково, кумановско ограничено со точки поврзани меѓусебно со прави линии, а точките дефинирани со следните координати:

Точка	Координата x	Координата у
T1	4.668.000,00	7.649.400,00
T2	4.669.400,00	7.649.400,00
T3	4.669.400,00	7.550.000,00
T4	4.668.000,00	7.550.000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,84 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2319/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

678.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ЦИГЛАРСКА ГЛИНА НА "РИВА"-КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КОЉЕВО"-БЛАТЕЦ**

1. На "РИВА"-Кочани се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина цигларска глина на локалитетот "Кољево"-Блатец, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.634.125,00	7.633.100,00
T2	4.634.500,00	7.634.325,00
T3	4.633.400,00	7.633.100,00
T4	4.633.400,00	7.633.875,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,853 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2336/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

679.

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија

("Сл. весник на РМ" бр. 54/94, 60/95, 41/96, 47/97 и 107/2000), во точката 1 под Б) Регионални патишта се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа:

P-102 Куманово (пресек со М-1)-Липково-Матејче-Никуптак (врска со Р-101);

P-123 Врска со Р-111-Гавато-Марвинци (врска со Р-116);

P-408 Гостивар (врска со Р-404)-Растеш-Калуѓерец (врска со Р-104);

P-611 Врска со Р-604-Николик-граничен премин со Р. Грција.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-160/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

680.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 10	-Аналогни или хибридни машини за автоматска обработка на податоци:	
	8471 10 90 00	--Друго	3 парчиња
	8471 60	-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
	8471 60 40 00	---Печатари	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2343/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

681.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 90	-Други:	
	8703 90 90 00	--Друго а) Амбулантно возило за транспорт на пациенти и давање помош. Модел: VTR 1 VOLKSWAGEN, транспортер T4, 2500 см ³ .	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2327/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

682.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 90	-Други:	
	8703 90 90 00	--Друго а) Амбулантно возило за транспорт на пациенти и давање помош. Модел: VTR 1 VOLKSWAGEN, транспортер T4, 2500 см ³ .	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2328/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

683.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 23	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 3000см ³ :	
	8703 23 90 10	----Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 2000см ³ а) Пежо тип 405 ГЛ 1.6 К6 со број на шасија BF315B B1208698374	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2199/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

684.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
9018		Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати, и инструменти за испитување на видот: -Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитува-	

	ња или за проверување на физиолошките параметри): --Ултрасонични скенери	
9018 12 00 00	а) Ултрасоничен скенер со прибор	3 парчиња
9018 39 00 00	--Друго а) Катетери и системи	306 парчиња
9018 90	-Други инструменти и апарати:	
9018 90 85 00	--Друго а) Мерач за кислород Оксигенометар б) Медицинска ламба со постолје в) Медицинска ламба мобилна со прибор г) Инјектори со прибор за инјектирање д) Инфузиомат ѓ) Инфузиометар е) Педијатриски вентилатор со прибор ж) Овлажнувач-Хумидифаер з) Инкубатор за бебиња и) Вормер-Заголдувач ј) Душек за загревање за инкубатор к) Фототерапевтска ламба л) Дијагностичка лампа	21 парче 70 парчиња 3 парчиња 82 парчиња 112 парчиња 6 парчиња 33 парчиња 100 парчиња 91 парче 45 парчиња 22 парчиња 91 парче 3 парчиња
9019	Апарати за механотерапија: апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење:	
9019 20 00 00	-Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија или други терапевтски апарати за дишење: а) Оксигенатори со држачи за оксигенатори	32 парчиња
9022	Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:	
9022 14 00 00	--Друго, за медицинска, хируршка или ветеринарна употреба а) Рендген апарати, мобилни	2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2303/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

685.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за економија-Дирекција за слободни економски зони и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 23	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 3000см ³ :	
	8703 23 90 10	---Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 2000см ³ а) Патничко моторно возило марка NISAN тип Пикап, со број на шасија UBMD21 44 0117	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2198/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

686.

Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

а) генералниот секретар
- Благоја Чоревски,

- б) членовите:
 - Александар Димитров,
 - Тони Поповски.
 2. За генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат:
 а) за генерален секретар
 - Лидија Топузовска, советник за меѓународни организации во Министерството за култура,
 б) за членови
 - д-р Срѓан Керим, министер за надворешни работи,
 - Марјан Додовски, министер за животна средина и просторно планирање.
 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2310/2
 10 април 2001 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

687.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Стојанчо Геровски се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.
2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје се именува Кети Котева од Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2401/1
 10 април 2001 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

688.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони се именува Новица Дамњановски, досегашен републички советник во Владата на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2392/1
 10 април 2001 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

689.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "БАЈРАМ ШАБАНИ" - С. КОНДОВО СКОПЈЕ

1. За член на Училишниот одбор на ОУ "Бајрам Шабани" - с. Кондово - Скопје се именува Салих Салихи, наставник во ОУ "Фаик Коница" - с. Радушна - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-56/6
 10 април 2001 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

690.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДМУ "8-МИ СЕПТЕМВРИ" - СКОПЈЕ

1. За членови на Училишниот одбор на Државното машинско училиште "8-ми Септември" - Скопје се именуваат:

- Љупчо Ангеловски, угостителски работник,
- Драги Митров, технички контролор во ЈП "Водовод и канализација" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-58/2
 10 април 2001 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

691.

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2001 ГОДИНА

I

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2001 година во износ од 234.900.000,00 денари, обезбедени согласно член 2 раздел 14001 потставка 426083 од Буџетот на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 10/2001), ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

	во денари
1. Финансиска поддршка за развој на растителното производство кај одделни видови земјоделски култури	30.500.000,00
2. Финансиска поддршка за развој на сточарското производство	80.100.000,00
3. Општи мерки	33.700.000,00
4. Софинансирање на изградба на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за развој на земјоделството	80.000.000,00
5. За довршување на започнатите мерки и неподмирени обврски во 2000 година и за недоволно предвидени средства за поединечни мерки во 2001-та година	10.600.000,00
ВКУПНО:	234.900.000,00

II

Средствата од дел I точка 1 од оваа програма во износ од 30.500.000,00 денари ќе се користат за следните мерки и тоа:

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО		
ВИД НА МЕРКА	РАСПРЕДЕЛБА	ВКУПНО ДЕНАРИ
ПОЛЕДЕЛСТВО		
1.1. Финансиска поддршка на национална Ген банка за одржување на создадени колекционирани автохтони и воведени популации на сорти од земјоделски култури		6.500.000,00
ГРАДИНАРСТВО		
1.2. Производно-демонстративни опити со нови градинарски признати сорти		800.000,00
1.3. Контролирано производство на пиперка од сорта "Куртовска Капија"		700.000,00
ОВОШТАРСТВО		
1.4. Финансиска поддршка на домашно производство и набавка на посадочен овошен материјал		4.500.000,00
ЛОЗАРСТВО		
1.5. Финансиска поддршка за подигнување на матичњаци, матични лозја и прпришта за производство на домашен лозов материјал		1.000.000,00
1.6. Финансиска поддршка за набавка на лозни калемии од сортите: Црн Бургундец, Каберне Совињон, Кратошија, Вранец, Мерло, Бел Бургундец, Шардоне, Рајнски Ризлинг, Семијон, Совињон и Ризлинг	6 денари од лозен калем	15.000.000,00
1.7. Иницијална финансиска поддршка на Фондот за грозје и вино		1.000.000,00

1.8. Воведување на нови технологии за производство на специјални типови вина		1.000.000,00
ВКУПНО:		30.500.000,00

III

Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во износ од 80.100.000,00 денари ќе се користат за следните мерки:

СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО		
ВИД НА МЕРКА	РАСПРЕДЕЛБА	ВКУПНО ДЕНАРИ
ГОВЕДАРСТВО		
2.1. Поттикнување на В/О за добиено теле од обележани крави	700 ден./грло	5.000.000,00
2.2. Финансиска поддршка за одгледани и оценети крави во Елита, Ia и I класа.	Елита-4.000 ден Ia - 3.000 ден I - 2.000 ден	7.000.000,00
ОВЧАРСТВО		
2.3. Финансиска поддршка за ослободување од вишок земјоделски производ - јагнешко месо	35 ден./кг месо	39.000.000,00
2.4. Финансиска поддршка за набавени машки приплодни грла од расата виртемберг и аваси-репродуктори (обележани и уматичени)	70% од пазарната вредност	1.000.000,00
2.5. Финансиска поддршка за нуклеус на млечни раси		1.000.000,00
КОЗАРСТВО		
2.6. Финансиска поддршка за следење на процесот на прилагодување и контрола на производните карактеристики кај нуклеусот од расата алпина		200.000,00
2.7. Финансиска поддршка за одгледан и продаден машки приплоден подмладок, обележан и уматичен од расата алпина	8.000 ден/грла	400.000,00
СВИЊАРСТВО		
2.8. Поттикнување на В/О за обележани свињи со сперма од селекциските центри - нуклеуси	500 ден./оплодено грло	1.000.000,00
2.9. Финансиска поддршка за одгледани или продадени висококвалитетни назимки и нерези од селекциските центри-нуклеуси	10.000 ден/назимка 15.000 ден/нерез	3.000.000,00

2.10. Финансиска поддршка за одгледани и оценети приплодни грла во елита Ia и I класа	Е-2.000 ден/грло Ia - 1.000 ден / грло I-500 ден / грло	1.000.000,00
КОЅАРСТВО		
2.11. Финансиска поддршка за редовно работење на ергелата за коњи "Витачево" при АД "Доне Попов" - Конопиште		500.000,00
ЖИВИНАРСТВО		
2.12. Финансиска поддршка за нуклеуси од живина и нивно дооформување		1.000.000,00
РИБАРСТВО		
2.13. Финансиска поддршка за порибување на природни езера		5.000.000,00
2.14. Финансиска поддршка за порибување на риболовни ревири		400.000,00
2.15. Финансиска поддршка за селекција и развивање на салмонидни видови риби во Охридското езеро		300.000,00
2.16. Финансиска поддршка за изнаоѓање на технолошки решенија за решавање на еутрофикацијата на акумулациското езеро "Стрежево" - Битола		300.000,00
ПЧЕЛАРСТВО		
2.17. Финансиска поддршка за набавка на пчелин рој со тежина од 1.2 кг	40% од пазарна вредност	800.000,00
2.18. Финансиска поддршка за набавка на медоносни садници од Еводија и семе од Фасциа	100% од пазарна вредност	200.000,00
ПОСЕБНИ МЕРКИ		
2.19. Финансиска поддршка за матично книговодство, селекција и мониторинг во сточарството (говеда, овци, кози, свињи, коњи и живина)		11.000.000,00
2.20. Идентификација и колекционирање на автохтони видови домашни животни		1.000.000,00
2.21. Обележување на домашни животни		1.000.000,00
ВКУПНО:		80.100.000,00

IV

Средствата од дел I точка 3 од оваа програма во износ од 33.700.000,00 денари ќе се користат за следните мерки и тоа:

ОПШТИ МЕРКИ		
ВИД НА МЕРКА	РАСПРЕДЕЛБА	ВКУПНО ДЕНАРИ
3.1. Републички натпревари за високи приноси		300.000,00
3.2. Републички тракторски натпревари		400.000,00
3.3. Учество на МЗШВ на Агроекспо-2001		500.000,00
3.4. Образование и пропаганда во земјоделството		1.500.000,00
3.5. Пратење на цената на чинење кај одделни земјоделски производи		1.800.000,00
3.6. Обезбедување на опрема (канцелариска, информатичка и друга)		2.000.000,00
3.7. Набавка на возила		3.000.000,00
3.8. Поддршка на интервентниот откуп на земјоделски производи		15.000.000,00
3.9. Набавка на лабораториска опрема за хемиска лабораторија-екстракционен систем за проста детерминација на сурово влакно, детергентно влакно, целулоза, хемицелулоза и лигнин во растителни примероци и добиточна храна		1.700.000,00
3.10. Набавка на мини линија за преработка на млеко и млечни производи		1.500.000,00
3.11. Финансиска поддршка за организирање на научен собир по сточарство		500.000,00
3.12. Финансиска поддршка за организирање на сточарска изложба		500.000,00
3.13. Финансиска поддршка за подобрување на пасиштата		5.000.000,00
ВКУПНО:		33.700.000,00

V

Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 80.000.000,00 денари ќе се користат за финансирање на изградбата и доградбата на брани за мали акумулации, базени за акумулирање проточни води, компензациони базени и мали хидромелиоративни системи, изградба на водопоила, за рециркулација на

води, за осовременување и подобрување на наводнувањето и одводнувањето и за изготвување проекти заради наводнување и одводнување и се распоредуваат за:

ВОДОСТОПАНСТВО		
ВИД НА МЕРКА	РАСПРЕДЕЛБА	ВКУПНО ДЕНАРИ
4.1. Учество во изградба и доградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање проточни води, компензациони базени, мали хидромелиоративни системи, изградба системи за водоснабдување на бачила и водопоила и за рециркулација на води.		49.000.000,00
4.2. Учество во осовременување и подобрување на наводнувањето и одводнувањето.		22.000.000,00
4.3. Учество во изготвување на студии и проекти заради изградба на хидросистеми и хидромелиоративни системи, за оценка и определување на брани под посебна контрола и учество во проучување на хидрологијата на водотеците заради изградба на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи.		9.000.000,00
ВКУПНО:		80.000.000,00

Средствата од дел V точка 4.1. на оваа програма можат да се користат за учество во финансирањето на изградбата и доградбата на објектите. Во пресметковната вредност на објектите влегуваат и средствата за истражни работи и средствата за изготвување на информациона-техничката документација.

Приоритет при одобрување на средства од оваа програма имаат објектите чија економска оправданост е понагласена.

VI

Средствата од дел I точка 5 во износ од 10.600.000,00 денари ќе се користат за довршување на започнатите мерки и неподмирени обврски во 2000 година и за недоволно предвидени средства во 2001 година за поединечни мерки.

VII

1. Исплатувањето на средствата од оваа програма по корисници ја врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесени барања.

Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

2. Правата и обврските на корисниците на средства по оваа програма од дел I се утврдуваат на следниот начин:

а) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение поблиску ќе го определи начинот за остварување на користење на средства за дел II точка 1.2; дел III точките 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. и 2.17;

б) со јавна набавка, за дел IV точките 3.6., 3.7., 3.9. и 3.10;

в) со договор, што ќе го склучи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за дел II точките 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. и 1.8., за дел III точките 2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.18., 2.19., 2.20. и 2.21., за дел IV-точките 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.8., 3.11. и 3.12. и за дел V точките 4.1., 4.2. и 4.3.

3. Надзор врз наменското користење на средствата од страна на корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за поттикнување на развојот на земјоделството.

VIII

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2312/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

692.

Врз основа на член 16 од Законот за минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 2001 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на фундаменталните геолошки истражувања и истражувања за подземни води за 2001 година, како и корисниците на средствата.

II

Средствата за финансирање на фундаменталните геолошки истражувања и истражувања за подземни води за 2001 година се утврдуваат во износ од 25.600.000,00 (дваесет и пет милиони и шестотини илјади денари) од Буџетот на Република Македонија.

III

Средствата за фундаменталните геолошки истражувања и истражувања за подземни води ги обезбедува Републиката. Висината на средствата по одделни проекти што треба да се обезбедат се во зависност од степенот на истраженост, а се за потреба на Републиката и тоа:

- изработка на основна инженерско геолошка карта (ОИГХ), основна хидрогеолошка карта (ОХГК), основна геолошка карта (ОГК-2) на Република Македонија, геохемиска карта (ЦЕИ), основни истражувања кои се од интерес на Републиката,

- истражувања на подземни води за пиење.

IV

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги врши Министерството за економија, во согласност со постојната законска регулатива.

V

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2332/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

693.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 10.04.2001 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "ФХЛ Мермерен комбинат" АД Прилеп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 27.500 обични акции во вредност од 2.750.000 германски марки во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-322/3
11 април 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

694.

Врз основа на член 171 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00 и 103/00) и Планот за пренесување, проверка и прифаќање на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет на електронски запис ("Службен весник на РМ" бр. 27/01), Комисијата за хартии од вредност на 10-04-2001 година го донесе следното

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ ВО АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

1. ВОВЕД

Со ова упатство се објаснува и разработува начинот и постапката за пренос на податоците од акционерските книги на акционерските друштва на електронски запис во Регистарот на Заводот за платен промет (во натамошниот текст: ЗПП или Завод).

Постапката на пренесување на податоците од акционерските книги за акционерските друштва на електронски запис во Регистарот на акции во Заводот, се

одвива на релација Завод-акционерско друштво - Завод и во обратен редослед, при проверката на внесените податоци на електронскиот запис.

Пренесувањето на податоците од акционерските книги на акционерските друштва на електронски запис во Регистарот на Заводот, задолжително поминува низ неколку фази на подготовка и проверка во акционерските друштва и во Заводот за платен промет и тоа:

- проверка од страна на акционерските друштва на податоците во своите акционерски книги;

- увид и контрола на податоците во акционерските книги од страна на органите на управување на акционерските друштва и нивниот овластен ревизор;

- внесување на податоците од акционерските книги на акционерските друштва на доставениот медиум од Заводот во форма на електронски запис;

- увид во електронскиот запис од страна на органот на управување за исправноста и веродостојноста на пренесените податоци од акционерските книги во електронскиот запис;

- доставување на медиумот со електронскиот запис на податоците до Заводот за платен промет, за проверка на исправноста на доставените податоци на електронскиот запис (постапката може да се повтори повеќе пати);

- враќање на медиумот - електронскиот запис на акционерското друштво за исправка на наведените грешки, пропусти и недостатоци во електронскиот запис, односно потврдување на неговата исправност (постапката може да се повтори повеќе пати);

- конечно доставување на електронскиот запис во Заводот за платен промет за внесување на податоците во Регистарот на Заводот за платен промет;

- доставување на потврда за исправноста и веродостојноста на внесените податоци од акционерските книги во електронскиот запис од работоводните органи на акционерското друштво и нивниот овластен ревизор;

- давање на документ - исправа (потврда) од страна на Заводот, за прием и внес на електронскиот запис во Регистарот на Заводот;

- доставување препис - листинг на акционерското друштво на внесените податоци од електронскиот запис во Регистарот на Заводот (за изјаснување на друштвото за неговата исправност и веродостојност);

- доставување извештај од акционерското друштво за исправноста и веродостојноста на внесените податоци во Регистарот на Заводот.

2. ФОРМА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС НА МАГНЕТЕН МЕДИУМ

Полињата во овој формат на електронскиот запис на магнетен медиум се наведени согласно со член 11 од Правилникот за начинот и условите за пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во ЗПП како овластена институција за вршење на работи на Централниот депозитар за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 27/01). Апликацијата изготвена од Добавувачот на Системот на Централниот депозитар за хартии од вредност (во натамошниот текст: ЦДХВ), ќе ги содржи сите подолу наведени полиња, кои само малку ќе се разликуваат од полињата во апликацијата и тоа разликата ќе биде само во редоследот.

(Табела 1)

Податоци за Емисијата/ISIN* во базата на податоци за хартиите од вредност				
РЕФЕРЕНЦА	ПОЛИЊА		ПРАВИЛНИК ЧЛЕН 11	
1	Идентификационен број на Правното Лице	8 карактери	1	
2	Назив на Правното Лице	500 карактери	1	
3	Број на кат	10 карактери	1	
4	Број на влез	10 карактери		
5	Број на зграда	10 карактери		
6	Улица	50 карактери		
7	Место (град/село)	50 карактери		
8	Општина	50 карактери		
9	Поштенски број	20 карактери		
10	Код на земјата	2 карактери		
11	ISIN	12 карактери		2
12	Краток назив на издавачот	30 карактери		2
13	Вид на акции	1 цифра	2	
14	Ограничувања	1000 карактери	2	
15	Број на акции во емисијата	10 цифри	3	
16	Номинален износ на 1 акција	20 цифри	3	
17	Вкупен номинален износ на ISIN	20 цифри	4	
18	Кодот на валутата од номиналната вредност на ISIN	3 карактери	4	
19	Датумот на издавањето на емисијата	Датум	5	
20	Права на глас	2 цифри		
21	Котирани	1 цифра (Да=1, Не=0)		
22	Тикер/Код	4 карактера		
23	Стечај	1 цифра (Да=1, Не=0)		
24	Права	2000 карактери		
25	Услови на емисијата	2000 карактери		

*ISIN - меѓународен број за означување на карактеристиките на емисијата на акциите

1. Идентификационен број на Правното Лице - ова поле е задолжително.

Идентификациониот број на Правното Лице се базира на матичниот број на друштвото од Заводот за статистика на РМ. При употреба на бројот од Заводот за статистика, на апликацијата автоматски ќе и биде додадена нула како прва цифра од бројот.

2. Назив на Правното Лице - ова поле е задолжително. Називот на Правното лице ќе биде ист како што е регистриран во матичниот регистар.

3. Број на кат - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на компанијата е вклучен бројот на спратот, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

4. Број на влез - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на компанијата е вклучен бројот на влезот, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

5. Број на зграда - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на компанијата е вклучен бројот на зградата, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

6. Улица - ова поле е задолжително.

7. Место (град/село) - и ова поле е задолжително.

8. Општина - ова поле е факултативно. Сепак, доколку во адресата на компанијата е вклучен бројот на општината, должност на компанијата е да ја внесе и општината.

9. Поштенскиот број - ова поле е задолжително.

10. Код на земјата - ова поле е задолжително. Доколку полето не е пополнето, ќе се регистрира кодот на Македонија. Ќе се користи ИСО стандард за кодовите на земјата.

11. ISIN - ISIN бројот е задолжителен. Овој број ќе го одреди Македонскиот ЦДХВ за секоја емисија.

12. Краток назив на издавачот - полето е задолжително. Краткиот назив е кратенка од полното име на издавачот.

13. Вид на акции - полето е задолжително. Ова се различните видови акции согласно законот, кои ќе биде можно да се внесат: Обични (1), Приоритетни (2), Кумулативна приоритетна (3) и Партиципативна приоритетна (4).

14. Ограничувања - доколку има некакви ограничувања на емисијата, истите треба да се регистрираат во ова поле.

15. Бројот на акции во емисијата - ова поле е задолжително.

16. Номинален износ на една акција - ова поле е задолжително.

17. Вкупен номинален износ на ISIN - ова поле е задолжително. Номиналната вредност која е внесена треба да биде номиналната вредност за ISIN бројот регистриран во поле 11.

18. Кодот на валутата од номиналната вредност на ISIN - ова поле е задолжително. се користи ИСО стандард за кодот на валутата.

19. Датум на издавање на емисијата - ова поле е задолжително. Ќе биде внесен датумот на првичното издавање на емисијата/ISIN.

20. Права на глас - ова поле е задолжително. Ќе се регистрира бројот на гласови по акција.

21. Котирани - Да или Не. Ќе се внесе Да само доколку ISIN бројот е котирен на берзата.

22. Тикер/Код - се внесува доколку ISIN има код.

23. Стечај - Да или Не. Ќе се внесе Да само доколку за компанијата има тековна стечајна постапка.

24. Права - полето е факултативно и се однесува на член 18 став 2 точка 15 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00 и 103/00).

25. Услови - полето е факултативно и се однесува на член 18 став 2 точки 7, 8, 13 и 17 од Законот за хартии од вредност.

(Табела 2)

Запис за Инвеститорот			
РЕФЕРЕНЦА	ПОЛИЃА		ПРАВИЛНИК ЧЛЕН 11
26	Вид на Запис		1 број
27	Личен идентификационен број (ЕМБГ)/Број на пасош		30 карактера
28	Државјанство		2 карактера
29	Име		40 карактера
30	Презиме		40 карактера
31	Идентификационен број на Правното лице		20 карактера
32	Назив на Правното лице		500 карактера
33	Број на кат		10 карактера
34	Број на влез		10 карактера
35	Број на зграда		10 карактера
36	Улица		50 карактера
37	Место (град/село)		50 карактера
38	Општина		50 карактера
39	Поштенски број		20 карактера
40	Код на земјата		2 карактера
41	Број на банковната сметка		15 броја
42	ISIN		12 карактера
43	Број на акции		10 броја
44	Извор на ограничувањето		1000 карактера
45	Ограничувања	Ограничување на право на глас	1 број
		Ограничување на дивиденди	1 број
		Ограничување на преносот на хартиите од вредност на сметката (вклучувајќи купување)	1 број
		Ограничување на преносот на хартии од вредност од сметката (вклучувајќи продавање)	1 број
		Ограничување на било каква промена на имотот на сметката (пр. адреса и др.)	1 број
46	Идентификационен број на документот од Заложниот Регистар		14 броја

26. Вид на Запис - полето е задолжително. "1" е вообичаен запис. "0" е запис за непознати акционери. Секој ISIN може да содржи само еден запис за непознати акционери.

27. Личен идентификационен број (ЕМБГ)/Број на пасош - полето е задолжително кога имателот на сметката е физичко лице. Кога имателот на акции е Македонец, ќе се регистрира единствениот матичен број. Доколку имателот на акции е странско лице, ќе се регистрира бројот на пасошот. За правните лица, правниот идентификационен број ќе се регистрира во полето 31.

28. Државјанство - полето е задолжително за сите иматели на сметка, вклучувајќи ги и странските правни лица. Во ова поле ќе биде внесена земјата каде странското правно лице е регистрирано.

29. Име - полето е задолжително за физичките лица. Името (вклучувајќи ги сите имиња со исклучок на презимето) ќе биде идентично на името регистрирано во Регистарот на Граѓани.

30. Презиме - полето е задолжително за физичките лица. Презимето ќе биде идентично со презимето регистрирано во Регистарот на Граѓани.

31. Идентификационен број на Правното лице - полето е задолжително.

Идентификациониот број на Правното лице се базира на матичниот број од Заводот за статистика. За странските правни лица ќе се користи бројот даден од земјата во која е регистрирано.

32. Назив на Правно лице - полето е задолжително. Називот на правното лице ќе биде ист како што е регистриран во матичниот регистар.

33. Број на кат - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот на катот, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

34. Број на влез - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот на влезот, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

35. Број на зграда - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот на зградата, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

36. Улица - ова поле е задолжително.

37. Место (град/село) - ова поле е задолжително.

38. Општина - полето е факултативно. Сепак, доколку во адресата на инвеститорот е вклучена општината, должност на компанијата е да го внесе и овој број.

39. Поштенски број - ова поле е задолжително.

40. Код на земјата - ова поле е задолжително. Доколку полето е непополнето, ќе се регистрира кодот на Македонија. Ќе се користи ИСО стандард за кодовите на земјата.

41. Број на банковна сметка - полето е опционално. Ќе се прифати само 15-цифрен број.

Бројот на банковната сметка може да биде само број на Македонска банковна сметка.

Бројот на банковната сметка ќе се користи за плаќање дивиденди, камата и поврат на главницата.

42. ISIN - ISIN бројот е задолжителен. Овој број ќе го одреди Македонскиот ЦДХВ за секоја емисија.

43. Број на акции - полето е задолжително. Само бројот на акциите на инвеститорот во рамките на еден ISIN број, кој е внесен во полето 42 ќе биде регистриран. Доколку поради некоја причина има ограничувања на некои одредени акции (на пр. залог), ограничените акции треба да се регистрираат на различни записи за инвеститор за истиот имател. Понатаму, за секој различен извор на ограничување (погледнете поле 44) треба да се креира посебен запис.

44. Извор на ограничување - полето е задолжително доколку има ограничувања на средствата. Треба да се внесе правната основа за ограничувањето.

45. Ограничувања - полето е задолжително доколку има ограничувања на средствата.

Ова се различните видови ограничувања кои можат да се внесат на сметката. По потреба можат да се внесат неколку ограничувања:

- Ограничување на права на глас;
- Ограничување на дивиденди;
- Ограничување на пренос на хартии од вредност на сметката (вклучувајќи купување);
- Ограничување на пренос на хартии од вредност од сметката (вклучувајќи продавање);
- Ограничување на било каква промена на сметката (на пр. адреса и др.).

46. Идентификационен број на документот од Заложниот Регистар - полето е задолжително доколку средството е заложено во Заложниот Регистар. Заложниот Регистар ќе го издаде идентификациониот број на документот по барање.

2.1. Запис за непознати инвеститори

Може да има само еден запис за непознат инвеститор за секој ISIN број. Овој запис ќе ги содржи сите неидентификувани акционери или акционерите кои не го исполниле минимумот барања, опишани во поглавје 4.

Полињата кои се потребни за записот за непознати инвеститори се:

26 Вид на запис - "запис за непознати акционери".

42 ISIN.

43 Број на акции - износот на акциите од сите непознати акционери.

Дополнителни информации за овој запис ќе се земат од податоците за емисијата/ISIN (Табела 1).

3. ПОДГОТОВКА, ПРОВЕРКА И ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС ОД СТРАНА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Подготовката и проверката на податоците во акционерските книги, акционерското друштво треба да ги изврши пред пренесувањето на податоците на магнетниот медиум во форма на електронски запис добиен од Заводот за платен промет.

Заводот за платен промет на акционерското друштво, најдоцна до 01.05.2001 година, му доставува магнетен медиум со соодветно софтверско решение за форматот на електронските записи за податоците од акционерските книги на акционерските друштва.

По приемот на магнетниот медиум во акционерско друштво, во формата на електронскиот запис на кој треба да се пренесат податоците од акционерската книга, овластеното лице на акционерското друштво за водење и чување на акционерските книги, врши проверка на ажурноста, исправноста и веродостојноста на внесените податоци во акционерските книги, до денот на пренесувањето на податоците на електронскиот запис на доставениот медиум.

Овластеното лице ќе изврши и проверка на пренесените податоци во акционерската книга во смисла на тоа дали правилно е пополнета акционерската книга и дали ги содржи сите податоци и обрасци назначени во Законот за хартии од вредност, Одлуката за водење на акционерските книги и Правилникот за начинот на пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет, како овластена институција за вршење на работи на централен депозитар за хартии од вредност.

Во случај на несложување на податоците, одговорните лица во акционерското друштво, се должни да ги усогласат податоците врз основа на правно валидни документи за секој акционер и вкупно за акционерското друштво.

3.1. Проверка на податоците

Акционерското друштво пред доставувањето на медиумот со електронскиот запис до Регистарот во Заводот, ќе изврши проверка дали е извршен правилен внес на податоците од акционерските книги, а по потреба, одговорните работници во Акционерското друштво можат, кога се во прашање технички грешки и самите да вршат исправки.

Ако одговорните работници за водење на акционерските книги, самостојно извршат исправка на по-

датоците, должност на акционерското друштво е пред доставувањето на конечните податоци во Заводот на магнетен медиум, да го извршат и нивното внесување.

3.2. Внес на податоците во електронскиот запис

По извршените подготовки и проверки од страна на одговорните работници за водење и чување на акционерските книги во акционерските друштва, органите на управување и овластениот ревизор на акционерското друштво, пред пренесување на податоците од акционерската книга на електронскиот запис, вршат увид и контрола на исправноста, веродостојноста и законитоста на податоците во акционерските книги.

Органот на управување по извршениот увид и контрола донесува одлука за исправноста, веродостојноста и законитоста на податоците и одлука за внесување на податоците од акционерските книги на електронски запис, а овластениот ревизор поднесува извештај за исправноста, веродостојноста и законитоста на внесените податоци во акционерската книга.

По донесената одлука на органот на управување, овластените работници ги внесуваат податоците од акционерската книга на електронскиот запис на доставениот магнетен медиум од Заводот.

Овластените лица од акционерските друштва, податоците од акционерските книги, како електронски запис ги пренесуваат на магнетниот медиум најдоцна до 01.06.2001 година.

По внесување на податоците од акционерските книги во електронскиот запис на доставениот магнетен медиум, органите на управување и овластениот ревизор, со увид во електронскиот запис, потврдуваат со писмена исправа дека пренесените податоци во електронскиот запис се идентични со податоците од акционерската книга за кои донесле одлука за пренос, односно извештај за исправноста и вистинитоста на податоците.

По извршениот увид од страна на органот на управување, односно овластениот ревизор, работководниот орган до Заводот за платен промет го доставува магнетниот медиум за проверка-тестирање, заедно со одлуката на Управниот одбор и извештајот на ревизорот за исправноста и веродостојноста на внесените податоци.

За предавањето на магнетниот медиум на овластеното лице во Заводот, Заводот издава потврда за прием со определување на број под кој ќе се изврши проверката на електронскиот запис.

Акционерските друштва ги доставуваат електронските записи содржани на магнетните медиуми со податоците од акционерските книги на проверка во Заводот, почнувајќи од 01. 06. 2001 година, во согласност со Планот за проверка утврден и објавен од страна на Комисијата за хартии од вредност.

4. ПРИЕМ И ПРОВЕРКА НА СОДРЖИНАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС

Ќе бидат прифатени записите кои ги содржат следните податоци. За физичките лица, минимумот барани полиња се 26, 27, 28, 29 и 30, адреса (33-40), 42 и 43. За правните лица, минимумот барани полиња се 26, 31, 32, 28, адреса (33-40), 42 и 43.

За време на пробите, ЗПП ќе ги извршува следните проверки во врска со податоците за емисијата:

- Проверка дали постои идентификациониот број на правното лице. Оваа проверка особено зависи од пристапот до Заводот за статистика на РМ;

- Вкрстена проверка на кодот на земјата со ИСО стандард;

- Проверка на должината на ISIN бројот (12 карактера);

- Проверка на видот на акциите согласно со дадените опции;

- Бројот на акциите во ISIN помножен со номиналната вредност на една акција, ќе биде еднакво на вкупниот номинален износ на ISIN;

- Вкрстена проверка на кодот на валутата за номиналната вредност на ISIN со ИСО стандарди.

ЗПП ќе ги изврши и следните проверки во врска со записите за инвеститорите:

- Проверка дали постои идентификациониот број на физичкото лице доколку имателот е регистриран во Македонија. Оваа проверка особено зависи од пристапот до Регистарот на Граѓани;

- Вкрстена проверка на идентификациониот број на физичкото лице со име и презиме за македонските иматели, со користење на Регистарот на Граѓани;

- Вкрстена проверка на кодот на земјата со ИСО стандард;

- Проверка на должината на бројот на банковната сметка. Вкрстена проверка на првите три цифри од бројот на банковната сметка со листа на постоечките идентификациони броеви на банката. Проверката е во зависност од листата на идентификациони броеви на банките, која ја обезбедува Народна банка на РМ;

- Проверка дали постои идентификационен број на правното лице доколку правното лице е регистрирано во Македонија. Оваа проверка особено зависи од пристапот до Заводот за статистика на РМ;

- Проверка на должината на ISIN (12 карактера);

- Проверка доколку ISIN бројот му припаѓа на друштвото;

- Проверка на идентификациониот број на документот од Заложниот Регистар. Оваа проверка зависи од листата од сите документи за залог на хартии од вредност, кои се регистрирани во Заложниот Регистар;

- Проверка на ограничувањата.

ЗПП ќе ја провери усогласеноста на секој ISIN со употреба на оваа формула:

Збирот на сите акции на инвеститорите во состав еден ISIN ќе биде еднаков на целиот износ на акциите во еден ISIN.

Само записите кои содржат минимални барања и ги имаат поминато различните проверки, како што е погоре наведено, ќе бидат прифатени за конечната конверзија. Средствата кои не се прифатени ќе бидат регистрирани на посебен запис за непознати иматели. Овој запис е опишан во поглавје 2.

Само ISIN броевите, каде усогласеноста е целосна (100%) и сите записи се точни, ќе бидат прифатени за конечна конверзија.

(Доколку бројот на непознати акции е значаен, акционерската книга ќе биде суспендирана за тргување).

5. ИЗВЕШТАИ ЗА ГРЕШКИТЕ

По проверката на податоците од електронскиот запис, доставени на магнетниот медиум, Заводот ќе изготви извештај за сите воочени грешки, недостатоци и неправилности во пренесените податоци на електронскиот запис.

Зависно од бројот на грешките, ќе се пристапи или кон нивно исправање, доколку се работи за воочливи технички грешки во преносот на податоците во електронскиот запис, или постапката на тестирање-проверка, ќе се прекине и медиумот со електронскиот запис заедно со извештајот за воочените и констатирани грешки, недостатоци и неправилности ќе се вратат на работководниот орган на акционерското друштво, заради исправка на констатирани грешки, недостатоци и неправилности.

Воочените грешки, доколку се од техничка природа, Заводот може да ги исправи и преку директен контакт со одговорните работници во акционерското друштво за пренос на акционерските книги, или Заводот сам да ги исправи очигледните и едноставни технички грешки направени при преносот на податоците од акционерските книги на електронскиот запис.

При секоја повторена проверка на електронскиот запис од страна на Заводот и констатирање на грешки во пренесените податоци од акционерските книги на електронскиот запис Заводот, писмено го известува органот на управување на акционерското друштво со давање рок за нивно исправање.

Доколку акционерските друштва најдоцна до 26. 11. 2001 година, не достават исправни податоци од нивните акционерски книги на електронскиот запис, електронскиот запис нема да биде пренесен во Регистарот на Заводот за платен промет, а ќе биде внесен на посебен потсистем во Регистарот, согласно член 21 од Правилникот за начинот на пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет како овластена институција за вршење на работи на Централен депозитар за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 27/01).

6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИИ

Идентификацијата (утврдувањето) на сопственикот на акции се врши врз основа на ЕМБГ кога станува збор за домашни физички лица, број на пасош за странски физички лица, матичниот број кога се работи за домашни правни лица и за странските правни лица бројот даден од земјата во која е регистрирано.

Доколку врз основа на ЕМБГ, бројот на пасошот или матичниот број се утврди дека даденото физичко или правно лице веќе е запишано во регистарот на акции, тогаш се пристапува кон проверка на другите релевантни податоци за сопственикот на акциите. Во случај на несовпаѓање на некои од другите податоци за сопственикот на акциите, тогаш се врши корекција на разликите. Исправките на разликите се вршат во соработка со издавачот на акциите.

За сите постапки сврзани со постапката на идентификување на сопственикот на акциите, Заводот за платен промет му доставува на издавачот соодветни известувања во писмена форма.

Откако ќе се изврши отстранување и на најмалата разлика во податоците поврзани со сопственикот на акциите, тогаш може да се пристапи кон пренесување на податоците за сопственикот на акциите во регистарот на акции.

7. ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИИ

По проверката на податоците во електронскиот запис и идентификацијата на сопствениците на акции, се пристапува кон пренос на податоците во регистарот на акции во Заводот.

Преносот на податоците се состои од внес на податоците за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции (број на акции).

Преносот на податоците за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции во регистарот на акции во Заводот, не може да се изврши делумно.

Преносот на податоците за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции во регистарот на акции во Заводот, се врши со датум 03. 12. 2001 година, а со состојба на денот на доставувањето на медиумот со електронскиот запис во Заводот, за внесување во Регистарот (26 ноември 2001 година).

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ДО АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА И СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АКЦИИ

По извршениот пренос на податоци за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции во регистарот на акции во Заводот, Заводот го известува секое акционерско друштво за евидентираниите податоци.

Известувањето што се доставува во акционерското друштво ги содржи следниве податоци:

- податоци за издавачот;
- податоци за акциите;
- податоци за сопствениците на акциите;
- податоци за бројот на акциите (сопственички позиции) за секој акционер;
- податоци за правата на трети лица на определени акции.

Акционерското друштво е должно да ги провери доставените податоци и најдоцна до 06. 12. 2001 година, до Заводот да достави повратно известување во

писмена форма од органот на управување со кое се потврдува точноста и вистинитоста на податоците што се пренесени во регистарот на акции.

Известувањето на акционерското друштво му се доставува исклучиво во писмена форма-копија или листинг од пренесените податоци. Формата на доставување на известувањето зависи од количината на податоците во поделното известување. За формата на известувањето спогодбено одлучуваат Заводот и акционерското друштво.

Кога известувањето се доставува до акционерското друштво во писмена форма, тоа задолжително се изготвува во два примерока. Едниот примерок на известувањето, потпишан и заверен од одговорното лице во акционерското друштво, акционерското друштво го доставува во Заводот, заедно со оригиналот на повратното известување од органот на управување со кое се потврдува точноста и вистинитоста на податоците што се пренесени во регистарот на акции.

Кога известувањето се доставува до акционерското друштво на магнетен медиум, во повратното известување од органот на управување со кое се потврдува точноста и вистинитоста на податоците што се пренесени во регистарот на акции, се става забелешка дека известувањето за пренесените податоци во регистарот на акции од Заводот, е добиено на магнетен медиум.

По приемот на повратното известување од органот на управување со кое се потврдува точноста и вистинитоста на податоците што се пренесени во регистарот на акции, Заводот уште еднаш го известува секое акционерско друштво за конечните податоци евидентирани во регистарот на акции (податоци за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции).

Известувањето од претходниот став Заводот го врши исклучиво во писмена форма.

Податоците за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции кои нема да бидат потврдени од акционерското друштво, се ставаат на посебен потсистем во регистарот на акции во Заводот.

По успешниот пренос на податоци за сопствениците на акциите и нивните сопственички позиции во регистарот на акции во Заводот, Заводот го известува поединечно секој имател на акции во рок од 7 дена.

Известувањето од претходниот став, Заводот го врши исклучиво во писмена форма.

Ова упатство ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-361/1
11 април 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

695.

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за државната ревизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97), главниот државен ревизор донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор.

Член 2

Испитот се полага според програма што ги опфаќа предметите од следниот наставен план: Сметководствено и финансиско известување; Сметководство на државни и непрофитни организации; Методологија на ревизијата, законска и професионална регулатива (прописи и стандарди); Основни информативни технологии за ревизијата; Кодекс на етика за професионалните сметководители и ревизори.

Член 3

Испитот се полага пред испитна комисија (во натамошниот текст: Комисија) која е составена од пет члена. Комисијата со решение ја именува главниот државен ревизор.

Од редот на комисијата се избира претседател на комисијата.

Комисијата има секретар.

Претседателот, членовите и секретарот на Комисијата имаат свои заменици.

Член 4

Кандидатот кој стекнал звање овластен ревизор според Законот за ревизијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97, 27/2000) испитот го полага по програма која ги опфаќа предметите од следниот наставен план: Сметководствено и финансиско известување; Сметководство на државни и непрофитни организации; Методологија на ревизијата; Законска и професионална регулатива (прописи и стандарди - само делот на меѓународните стандарди за ревизија и стандардите на ИНТОСАИ).

Член 5

Полагањето на испитот се изведува во Државниот завод за ревизија.

Член 6

Комисијата со оглас во дневен печат ги известува заинтересираните кандидати за временскиот термин на полагање на испитот. Испитот ќе се организира според потреба.

Член 7

Пријавата за полагање на испитот се поднесува до Државниот завод за ревизија.

Пријавата за полагање на испитот содржи:

1. Име и презиме;
2. Датум и место на раѓање;
3. Адреса на живеење;
4. Единствен матичен број на граѓанинот.

Со пријавата кандидатот ги доставува следните документи:

1. Диплома за завршен Економски факултет или Правен факултет или диплома што е еквивалентна на нив.
2. Потврда за работно искуство;
3. Уверение за државјанство и
4. Уверение за неосудуван.

Документите од точките 1, 2, 3 и 4 од став 2 на овој член се приложуваат во оригинал, односно заверена фотокопија или препис.

Член 8

Кандидатот кој поднел пријава за полагање на испитот може да се откаже од полагањето на испитот, најдоцна 10 дена пред денот определен за полагање на испитот.

На кандидатот кој не се јави на испитот на кој што бил уредно повикан, а навремено не го известил Државниот завод за ревизија дека се откажува од испитот, платениот надоместок за полагање на испитот не му се враќа.

Член 9

За текот на испитот секретарот на Комисијата води записник, во кој се внесуваат следните податоци:

1. Составот на Комисијата;
2. Име и презиме на кандидатот;
3. Датум на полагање на испитот;
4. Испитните прашања поставени на кандидатот; и
5. Одлука на Комисијата за постигнатиот успех на кандидатот на испитот.

Записникот го потпишува претседателот на Комисијата и секретарот на Комисијата.

Член 10

Испитот се полага писмено, а по одлука на Комисијата и усмено.

Пред почетокот на полагањето на испитот, секретарот на Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатите кои полагаат.

Секретарот на Комисијата, во присуство на претседателот и членовите на Комисијата, им ги враќа на секој од кандидатите одделно испитните прашања, односно писмениот тест, кои се во затворен запечатен плик.

На писмениот дел од испитот присуствуваат само Комисијата и кандидатите кои полагаат.

За време на полагање на писмениот дел на испитот, не е дозволено договарање меѓу кандидатите, користење на недоволени средства, ниту напуштање на просторијата во која се изведува полагањето.

Член 11

Времетраењето на писмениот дел од испитот не може да биде подолго од 2 дена, а времетраењето на тестот не може да биде подолго од 6 часа дневно.

Кандидатот писмената задача ја предава во времето определено за полагање на испитот, сметано од приемот на писмениот тест.

Кандидатот кој во времето од став 1 не ја изработи писмената задача, истата ја предава на Комисијата во состојба до која дошол.

Член 12

Комисијата ги прегледува писмените задачи и оценува дали кандидатот ќе се повика на усмен дел од испитот.

Член 13

Усниот дел од испитот се полага по правило истиот, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на полагањето на писмениот дел од испитот.

На усниот дел од испитот редоследот на испитувањето го утврдува претседателот на Комисијата.

Член 14

Кандидатот кој нема да дојде да го полага усниот дел од испитот или дојде, а не полага, се смета дека испитот не го полага.

Кандидатот кој ги примил прашањата од усниот дел од испитот и се откаже од полагање, се смета дека испитот не го положил.

Член 15

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува општно според резултатите кои тој ги покажал на испитот и тоа како: "положил" или "не положил".

Член 16

Кандидатот кој не го положил испитот може истиот повторно да го полага.

Кандидатот кој не го положил испитот од програмското подрачје Методологија на ревизијата има право на поправен испит.

Комисијата го определува терминот за поправен испит.

Член 17

За кандидатите кои го положиле испитот за овластен државен ревизор, во Државниот завод за ревизија се води евиденција.

Член 18

На кандидатот кој го положил испитот за овластен државен ревизор (ОДР) Државниот завод за ревизија му издава Уверение.

Член 19

Образецот на уверението за овластен државен ревизор (ОДР) содржи грб на Република Македонија, натпис "Република Македонија", "Државен завод за ревизија", име и презиме на лицето кое го полага испитот за овластен државен ревизор, единствен матичен број, место и година на раѓање, денот на полагање на испитот и стекнување со звање овластен државен ревизор пред Комисијата на Државниот завод за ревизија според Правилникот и Програмата донесени од Главниот државен ревизор, бројот под кој е евидентиран во Државниот завод за ревизија и потпис на Главниот државен ревизор.

несени од Главниот државен ревизор, бројот под кој е евидентиран во Државниот завод за ревизија и потпис на Главниот државен ревизор.

Образецот е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 20

Висината на трошоците ја пропишува главниот државен ревизор.

Трошоците за полагање на испитот ги опфаќаат материјалните расходи потребни за организација на испитот, надомест за членовите на Комисијата и соодветни давачки предвидени со Законот.

Член 21

Трошоците за полагање на испитот се плаќаат однапред.

Член 22

Лицата кои се стекнале со звање овластен државен ревизор (ОДР) според член 27 став 1 од Законот за државната ревизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97) немаат обврска да полагаат испит според одредбите на овој правилник.

Член 23

Кандидатот кој го стекнал звањето овластен државен ревизор треба перманентно да ги следи промените во дејноста во функција на професионална компетентност, согласно Кодексот за етика на професионалните сметководители на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC).

Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-41/7
13 април 2001 година
Скопје

Главен државен ревизор,
Методија Тошевски, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за државна ревизија ("Службен весник на Република Македонија", бр. 65/97), главниот државен ревизор издава

У В Е Р Е Н И Е ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Лицето _____, со ЕМБГ _____, роден _____ година во _____, на ден _____ пред Комисија на Државниот завод за ревизија го положи испитот за овластен државен ревизор според Правилникот и Програмата донесени од главниот државен ревизор и се стекна со звање **овластен државен ревизор (ОДР)**.

Именуваниот на кој му е издадено уверение за **овластен државен ревизор (ОДР)** е евидентиран во Државниот завод за ревизија под број _____ за _____ година.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

На недвижност - спрат од куќа која се наоѓа во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина од 81 м², видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, решение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение

ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општински суд Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 денари.

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање на ден 24.04.2001 година во 10.30 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје - барака на извршното одделение соба бр. 7.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од утврдената почетна цена на недвижноста, а во بلاгајната на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7963)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужба на тужителот Наумовски Дамјан од Скопје, против тужената Наумовска Будимка која се наоѓа со непозната адреса во СРЈугославија.

Се повикува тужената Наумовска Будимка која се наоѓа со непозната адреса во СРЈугославија, во рок од 30 дена по објавување на огласот да се јави лично во судот или со писмен поднесок да го извести судот за нејзиното живеалиште во спротивно, судот ќе ги постави привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П.бр. 953/00. (7902)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет П.бр. 1142/00 по тужба на тужителот Гани Баки од с.Црквино, против тужената Улорија Жанета од Албанија, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Улорија Жанета да во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужената се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Валентина Перчинковска - Стојанова, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател, а согласно член 79 став 2 точка 4 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1142/00. (7816)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

По тужба на тужителот Дервиши Сејдин Мецит од с.Добридол, против тужените Бакији вд. Казим Харије, Мухамет, Незир, Самир и Сакип сите од с.Мала Речица - Тетово, сега со непозната адреса во Р Хрватска, со основ утврдување на право на сопственост, по основ на усмен договор на купопродажба, вредноста неопределена. Пред овој суд заведен е граѓанскиот предмет П.бр. 143/01.

Се повикуваат тужените Бакији вд. Казим Харије, Мухамет, Незир, Самир и Сакип сите од с.Мала Речица - Тетово, сега со непозната адреса во Р Хрватска, да се јават во судот, да достават точни адреси или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во постапката, да окончување на истата.

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот по службена должност во постапката ќе им постави привремен застапник.

Како привремен застапник ќе им биде поставен адвокатот Кирко Михајлоски од Гостивар, кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 143/01. (7826)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужба на тужителот Ристик Правда од Куманово, ул. "Кирил и Методија" бр. 8, Куманово,

Со оглед да тужениот е со непознато претстојувалште судот му поставува привремен застапник и тоа Мирјана Стојковска адвокат од Куманово која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, В.П.бр. 1715/00.

(7847)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителот Мисими Сејфидин од с.Урвич, против тужениот Мустафи Казим од Тетово, ул. "Леник" бр. 103, за збогатување без основ, сега со непозната адреса во Босна.

Се повикува тужениот Мустафи Казим да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или ангажира свој полномошник кој ќе го застапува по предметот, во спротивно по протекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи - Тетово ќе бара одредување на времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 24/01. (7848)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 349/2001, од 05.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 007382, го запиша во трговскиот регистар уписот на План за припојување на Друштвото за производство, угостителство и трговија на АД Жито Битола "Магнолија" ДООЕЛ Битола.

Запишување на Планот за припојување на Друштвото за производство, угостителство и трговија на АД Жито Битола "Магнолија" Битола кон "Жито Битола" АД Битола, заведен под бр. 02-376/2 од 13.03.2001 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 349/2001. (8008)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7037/2000, на регистарска влошка бр. 02036030?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија и услуги НИКИ Николина ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Авној" бр. 20/2-12, Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, изведување на градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен трговски промет е Николина Маневска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7037/2000. (771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6848/2000, на регистарска влошка бр. 02035060?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар

основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги ОРБИТА ТАБАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 79/1-8.

Фирма: Друштво за трговија и услуги ОРБИТА ТАБАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 79/1-8.

Основач: Петар Аврамовски од Скопје, ул. "Михаил Глинка" бр. 5-б.

Друштвото е основано со изјава за основање од 20 ноември 2000 година.

Дејности: 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 16.00, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Р. Грција, Р. Албанија и Р. Бугарија и консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските со трети лица друштвото одговара со сите свои средства - друштво со ограничена одговорност едно лице.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува управителот Петар Аврамовски од Скопје, ул. "Михаил Глинка" бр. 5-б, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6848/2000. (773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6932/2000, на регистарска влошка бр. 02036064?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, инженеринг и услуги ИНТ ИНЖЕНЕРИНГ Мартин и Томислав ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Страшо Пинџур" бр. 7.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 25.23, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.63, 29.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.70, 52.12, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.61, 92.62, 52.11, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, туристичко угостителски услуги во странство, застапување и претставување во прометот со стоки и услуги во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице, посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, услуги на контрола на квалитетот и квантитетот при извоз и увоз на стоки, организирање на меѓународни саеми.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Мартин Скуманов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6932/2000. (775)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр. 82/01 од 04.04.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "МАК РОМ КОМЕРЦ" ПО од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. Б-3-1-32 со жиро сметка 40120-601-302273 па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7839)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 13/01 од 05.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и угостителство "ДАЈ - ДАМ - КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 2/43 со жиро сметка 40100-601-119804 и истата не се спроведува па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и угостителство "ДАЈ - ДАМ - КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 2/43 со жиро сметка 40100-601-119804, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7838)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд П. Ст.бр. 272/00 од 04.04.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Хотелско угостителско претпријатие "МЕТРОПОЛ" АД со мешовита сопственост Скопје, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Скопје и број на жиро сметка 40100-601-427.

За стечаен управник се определува Ацо Петров од Скопје со адреса ул. "Рузвелтова" бр. 1/3.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 30.05.2001 година во 10.30 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7837)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 31/01 од 05.04.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "БОБИ ПРОМ - 96" Сузана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Мацари" бр. 10/9, со жиро сметка бр. 40110-601-386626 како и број на регистарска влошка 02021954?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "БОБИ ПРОМ - 96" Сузана Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7777)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 65/96 од 02.04.2001 година, се заклучува

стегајна постапка над должникот АД "СКО-ЛИТ" Скопје, со седиште на ул. "15-ти Корпус", со жиро сметка бр. 40100-601-20808.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7625)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 161/00 од 05.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "КАПИТОЛ ТРАДЕ" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 90-2-9, со жиро сметка бр. 40100-601-339055 и број на регистарска влошка 1-60870-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "КАПИТОЛ ТРАДЕ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7724)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 58/01 од 21.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "КОМПАНИЈА КАПИТОЛ" ДООЕЛ Игор Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 90-2-9, со жиро сметка бр. 40100-601-414756 и број на регистарска влошка 02005887?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "КОМПАНИЈА КАПИТОЛ" ДООЕЛ Игор Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7722)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 97/01 од 06.04.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, угостителство и туризам "ВИОР" ПО Скопје, со седиште на ул. "Алекса Дундик" бр. 227 б, со жиро сметка бр. 40100-601-26682 и број на регистарска влошка 1-3092-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, угостителство и туризам "ВИОР" ПО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7675)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 67/01 од 28.03.2001 година предлогот поднесен од стечајниот должник за отворање на стечајна постапка го усвои.

Се отвора стечајна постапка над должникот АД Фринко ДОО Комерцијални ладилни постројки од Битола, дејност производство со жиро сметка бр. 40300-601-12893 при ЗПП филијала Битола.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов судија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Андреј Поповски дипл.економист од Битола, ул."Климент Охридски" бр. 54.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот ДОО "Комерцијални ладилни постројки" Битола.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитувања и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) како и рочиште за одлучување на натамошниот тек за стечајната постапка (извештајно рочиште) за ден 07.05.2001 година во 12.00 часот судница бр. 7 при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (7610)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 66/01 од 29.03.2001 година над Претпријатие "Такси МЦ-ЦВЕ" Битола, ул."Даме Груев" бр. 78, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-78560 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7611)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 74/01 од 05.04.2001 година над ПП за трговија на големо и мало и услуги "СТЕВЕ ПРОМ" увоз-извоз с.Стругово, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-80742 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7681)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 237/00 од 05.04.2001 година над ДООЕЛ "АЛКА КОМЕРЦ" Битола, ул."Партизанска" бр. 87/18, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-18353 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7683)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 76/01 од 05.04.2001 година над ДОО "МЕГАПЛАСТ" Битола, ул."Превалец" бр. 16, со дејност производство, жиро сметка 40300-603-4933 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7658)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 79/01 од 05.04.2001 година над ПП "ЦАРЛИЈА" Битола, ул."Игнат Атанасовски" бр. 27/14, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-56117 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7687)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 13/01 од 09.02.2001 година над Земјоделска услужна задруга "АГРОМЕДИУМ" Битола, ул."Сисак" бр. 43, со дејност трговија, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7809)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 28/00 од 21.03.2001 година, се воведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините отворање на стечајна постапка над должникот АД "АЛУМОСИЛИКАТ-СИЛИКА" од Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-64152.

За стечаен судија се определува Зоран Михајлоски - судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајната постапка на ден 09.05.2001 година во 11.00 часот, сала бр. II на овој суд.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Драган Филиповски од Гостивар, ул."Кеј Вардар" бб, Гостивар.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни должници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски према должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се определува општа забрана за располагање со имотот на должникот односно располагањето со имотот на должникот можно е само со претходна дозвола на стечајниот судија или на привремениот стечаен управник.

Се забранува исплата од сметката на должникот.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд во Гостивар. (7396)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 6/01 од 26.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, промет и услуги експорт-импорт "МАКРО ТЕКС" ЦО с.Долна Бањица-Гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, промет и услуги експорт-импорт "МАКРО ТЕКС" ЦО с.Долна Бањица-Гостиварско, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7690)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 6/01 од 27.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало "ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЦО од Куманово, ул."Трст" бр. 39, со жиро сметка бр. 40900-601-6441 при ЗПП Куманово.

За стечаен судија е определена Невена Стојановиќ член на стечаен совет.

За стечаен управник е именуван Јане Цветковски од Куманово, ул."Теофан Економов" бр. 30, тел. 27-379.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања пред стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги намират кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители испитно рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за натамошниот тек на постапката. Извештајното рочиште ќе се одржи на ден 08.05.2001 година во 09.00 часот во соба бр. 90/2 при овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (6526)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 19/01 од 09.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПУТ "СТАР КОМЕРЦ" Горан ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул."Ило Виларов" бр. 10, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7817)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 75/00 од 09.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТ "ТИМ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз Неготино, ул."Антигона" бр. 25, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7818)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 9/01 од 09.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППТТ "БО-ЕЛ-97" ЦО експорт-импорт Кавадарци, ул."Киро Спаснов" бр. 14, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7820)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 8/01 од 09.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник УТП "МАК-БЕЛ-ЧЕНЧ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул."Страшо Пинџур" бр. 59-б-11, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7821)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 12/01 од 09.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ "БРАДЕРС КОМ" ДОО експорт-импорт Неготино, ул."Антигона" бр. 2, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7822)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 13/01 од 09.04.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ХАРДИ КОМЕРЦ" експорт-импорт ДООЕЛ ул."Шишка" бр. 1, Кавадарци со жиро сметка бр. 41620-601-24513.

За стечаен судија се определува Јордан Давков, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечен управник се определува Вукица Стефанова, ул."Боро Ваташки" бр. 23, с.Ваташа, Кавадарци, тел. 410-134.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката кое ќе се одржи на 07.05.2001 година во 09.00 часот, во соба бр. 27.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7823)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 225/97 од 03.04.2001 година е прифатена Програмата за финансиска и сопственичка трансформација со мерки за консолидација на претпријатието

за градежни материјали во мешовита сопственост "8-ми Ноември" АД Неготино донесена од Управниот одбор на рочиштето одржано на ден 03.04.2001 година од доверителите чи побарувања изнесуваа повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програма претпријатието за градежни материјали во мешовита сопственост "8-ми Ноември" АД Неготино се организира во Акционерското друштво со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог во претпријатието во комбинација со продажба на идеален дел од претпријатието.

Мерките во Програмата за финансиска и сопственичка трансформација со мерки за консолидација на Претпријатието за градежни материјали во мешовита сопственост "8-ми Ноември" АД Неготино имаат правно дејствие према сите доверители.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7824)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 21/01 од 04.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатието во приватна сопственост за производство и услуги "ХРИМИЛЕКС" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул."7-ми Септември" бр. 70, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7825)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 42/01 од 04.04.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТТ "ЕЛИЈОНД" п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-28528 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7692)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 32/01 од 26.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство "ГОКИПРОМ - Л" Глигорчо Ичев и други јтд од с.Турново, општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-69185 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7695)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 44/01 од 29.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "Сапунциева Ристо Валентина" т.п. од с.Велуса, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-63017 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица

ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7697)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 24/01 од 27.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги "АТОМИК" ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-71260 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7698)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 31/01 од 26.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија "МАРГАРИТА" ДООЕЛ увоз-извоз од с. Ново Коњарево, општина Ново Село, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7701)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 13/01 од 29.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "ДУМБО" увоз-извоз п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-46491 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7702)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 26/01 од 30.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ "САНИ И ГЕНИ КОМПАНИ" ДОО од с.Гечерлија, општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-71923 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од

денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7706)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 116/2001 од 29.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "САБИНА 95" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Чегевара" бр. 29, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-356684.

За ликвидатор се определува лицето Катјаз Абаз, ул. "Чегевара" бр. 29 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7507)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 853/2000 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за музички дејности, трговија и услуги "ЊУСПЕЛПЕР РЕКОРДС" ДОО од Скопје, ул. "Шекспирова" бр. 3-1/7, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-603-25526.

За ликвидатор се определува лицето Тунцај Хасанбеговиќ, ул. "Стив Наумов" бр. 22/1-6 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7451)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 86/2001 од 12.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ПЕЈА" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Трифун Пановски" бр. 5-2/2, Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Пешиќ Јадранка, ул. "Трифун Пановски" бр. 5-2/2 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 35/2001 од 29.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, проектирање и трговија "ПОЛИ ПРОЈЕКТ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Живко Брајковски" бр. 217, Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-35321.

За ликвидатор се определува лицето Јулијана Ристевска, ул. "Дебарца" бр. 11, тел. 238-282.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7455)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 9/2001 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ПЕН КОМЕРЦ" ПО експорт-импорт од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 91, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-331863.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје, тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7678)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 6/2001 од 29.01.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за промет на големо и мало увоз-извоз "МАБИ - КОМЕРЦ" експорт-импорт од Скопје, бул. "Јане Сандански" зграда 84, влез 3/12, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-76181.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје, тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7677)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 1529/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ВАТА - ЕКСИМ" Шаип ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/4, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-348584.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, ул. "Ордан Чопела" бр. 116 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 899/2000 од 15.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "СТЕЛА" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 144 а, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-189336.

За ликвидатор се определува лицето Марјанчо Јаневски, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 144-а од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 1135/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАР - МИ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 54/11, Скопје, со жиро сметка бр. 40900-601-45153.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "З МУБ" бр. 67-ц/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7807)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 61/2000 од 30.03.2001 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија "МАДОНА" п.о. Штип, ул. "Светиниколска" бр. 4, и истото поради немање на имот е заклучено.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (7632)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 212/2000 од 27.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Услужно, трговско претпријатие "ПРО-ИНВЕСТ" увоз-извоз Струмица, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7711)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 196/2000 од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство на големо и мало "МОДЕСТИ" Кочани, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7712)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 18/2001 од 16.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало со увоз "МАРАТОН" со ПО Струмица, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7713)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 156/2000 од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "ЗОДИЈАК" п.о. Делчево, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7714)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 248/2000 од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги "ХЕМЛЮК" Св.Николе, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7715)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 252/2000 од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Младинска задруга "ЕЛАН" Штип, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7716)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 130/2000 од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија "ИРЕНА" Штип, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од регистар на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (7717)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение Л.Л.бр. 1137/99, донесено од овој суд на 06.04.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, трговија и услуги "АЛАН" увоз-извоз ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 38/1-12, и жиро сметка 40100-601-220692 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7758)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение Л.Л.бр. 1265/99, донесено од овој суд на 06.04.2001 година е завршена ликвидацијата над Трговското претпријатие "ЦЕНТРО ИМПЕКС" ДОО од Скопје, ул. "Народни Херои" бр. 11, и жиро сметка 40100-601-191037 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7757)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 749/01 од 23.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 020011788?-3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "ФИЛКО" Филип и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3/5-4.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "ФИЛКО" Филип и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3/5-4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7657)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 356/01 од 15.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02017797?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, услуги и трговија "ХАМЕРЛЕС" Момчило ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Благе И.Гуне" бр. 31.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7658)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 817/01 од 29.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02017360?-8-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за промет и услуги "АУТОСТАР" Повер Девелопменте Интернационал ДООЕЛ Скопје, ул. "Беласица" бб.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за промет и услуги "АУТОСТАР" Повер Девелопменте Интернационал ДООЕЛ Скопје, ул. "Беласица" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7659)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 3078/00 од 09.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02016290?-8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за промет и услуги "МОНТАНА" Павле Глигоровски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Разловачко востание" бр. 2А-1/14.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за промет и услуги "МОНТАНА" Павле Глигоровски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Разловачко востание" бр. 2А-1/14.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7660)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 481/01 од 13.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02007252?-8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, промет и услуги "СОЊА КОМЕРЦ" Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15 а.

Запишување на ликвидатор и престанок на Друштво за производство, промет и услуги "СОЊА КОМЕРЦ" Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15 а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7661)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 333/01 од 05.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 020024348?-8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "МЕРИ" Ахмет ДООЕЛ Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 53 а.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "МЕРИ" Ахмет ДООЕЛ Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 53 а.

Ликвидатор Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7662)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 495/01 од 12.03.2001 година ја запиша во тргов-

скиот регистар на регистарска влошка бр. 02022608?-3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "БОН ЦОРНО" Беким и Бленди ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-17.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги "БОН ЦОРНО" Беким и Бленди ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-17.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7663)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 3114/00 од 26.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02032110?-8-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за трговија и услуги "ТИМ" Јелисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мирче Мацан" бр. 30.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за трговија и услуги "ТИМ" Јелисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мирче Мацан" бр. 30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7664)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 416/01 од 08.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02008485?-8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, промет и услуги "ЈО - КИ ПРОМЕТ" Киро ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 4-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7665)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 411/01 од 14.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02014148?-8-01-000 бришење на Друштво за трговија, транспорт и услуги "ФИЛИП - 94" Моме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 56.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за трговија, транспорт и услуги "ФИЛИП - 94" Моме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 56.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7666)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 616/01 од 19.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02021444?-3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство и промет со автомобилски и индустриски делови "САФЕТИ КОМПАНИ" Јирген и други ДОО Скопје, ул. "Периша Савелиќ" бр. 1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7667)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 441/01 од 14.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02004612?-8-09-000 запишувањето на ликвидација и престанок со работа на Трговско друштво за промет и услуги "М-Г ЧАСЛЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Паранунов" бр. 3-а.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за промет и услуги "М-Г ЧАСЛЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Паранунов" бр. 3-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7668)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 1636/00 од 24.11.2000 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр.

02006412?-8-01-000 запишувањето на ликвидација и престанок со работа на Трговско друштво за промет и услуги "АЛЕК ИНТЕР ТРЕЈД" Љупчо Радевски ДООЕЛ Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 6.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за промет и услуги "АЛЕК ИНТЕР ТРЕЈД" Љупчо Радевски ДООЕЛ Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7669)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 2425/00 од 28.02.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02015506?-3-01-000 престанок со работа на Друштво за внатрешни и надворешен промет застапување и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Димитар и други ДОО експорт-импорт Скопје, Скопски Саем, ул. "Беласица" бб, настрешница 2.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за внатрешни и надворешен промет застапување и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Димитар и други ДОО експорт-импорт Скопје, Скопски Саем, ул. "Беласица" бб, настрешница 2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7671)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 17/01 од 06.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02034508?-3-03-000 престанок со работа на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ДЕЛИ ТРЕЈД" Етем и други ДОО Тетово, ул. "Маршал Тито" лок.12.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ДЕЛИ ТРЕЈД" Етем и други ДОО Тетово, ул. "Маршал Тито" лок.12.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7672)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 2915/00 од 19.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 030004356?-3-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за трговија и услуги "ОСКАР ИНВЕСТ" Зујца ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 3/4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7673)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 728/01 од 22.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 020011471?-8-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за трговија и услуги "ЈО-ЦО" Стојанка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71/2-9.

За ликвидатор на друштвото се запишува Митко Андоновски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7670)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег.бр. 406/01 од 21.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02014672?-6-06-000 запишувањето на бришење престанок Трговец поединец авто такси МИОДРАГ ТП Миодраг Стојан Симиќ ул. "Горан Ковачиќ" бр. 4/8.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7656)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 3119/2000, објавува дека Трговското друштво за производство,

трговија и услуги "ДЕВИТ" Ирина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-429110 отворена при ЗПП Филијала Центар е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7393)

Ликвидаторот Глигур Симоски дипл.економ. од Тетово, ул."Б.Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 2568/00 од 24.11.2000 година, објавува дека Друштвото за туризам, градежништво, производство, услуги и трговија на големо и мало "ДОРОНТИНА" Абдираман и Енвер ДОО извоз-увоз, с.Пирок, општина Боговиње, Тетово, со жиро сметка 41500-601-27926, отворена при ЗПП - филијала Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7503)

Ликвидаторот Глигур Симоски дипл.економ. од Тетово, ул."Б.Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 2108/00 од 30.11.2000 година, објавува дека Друштвото за трговија, транспорт и услуги "ЕВРОП-ТЕКС" Насер ДООЕЛ експорт-импорт, с.Мала Речица, Тетово, со жиро сметка 41500-601-21847, отворена при ЗПП - филијала Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7502)

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. "3 МУБ" бр. 67-ц/9, со тел. 31724, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2826/2000, објавува дека Друштво за производство, промет и услуги "ПРО АРТ" Горан ДООЕЛ Куманово, ул."Пионерска" бр. 11, со број на жиро сметка 40900-601-47067 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (7606)

Ликвидаторот на Друштвото за производство, трговија и услуги "СКЕНДЕРИЈА - Г 97" Гилтен ДООЕЛ Куманово, ул."Ибе Паликуќа" бр. 15, со жиро сметка бр. 40900-601-51565 кај ЗПП филијала Куманово, Гилтен Фетаовска од Куманово, ул."Ибе Паликуќа" бр. 15, именуван со решение на Основен суд Скопје I - Скопје, IV.П.Трег.бр. 2647/00 објавува дека ова трговско друштво е во ликвидација. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до ликвидаторот во рок од 15 дена од денот на објавата во "Службен весник на РМ".

Од ликвидаторот. (7828)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1379773,издаден од ГУВР - Скопје на име Вангеловски Горги,Царина,Ресен. (5960)

Пасош бр.0674493,издаден од УВР - Тетово на име Арбен Лимани,ул."Илинденска"бр.135,Тетово. (7641)

Пасош бр.0501654 на име Џафероски Екрем, с. Пласница,Македонски Брод. (7704)

Пасош бр.592295/95 на име Зенуни Џемазије, ул."П. Гули"бб,Тетово. (7708)

Пасош бр.1469159,издаден од УВР - Струмица на име Спасов Горге,с.Радичево бр.81,Струмица. (7710)

Пасош бр. 644541/95,издаден од УВР - Скопје на име Муриќ Голуб,ул."Фуштанска"бр. 49 а,Скопје. (7729)

Пасош бр. 1050149/97издаден од УВР - Скопје на име Шермин Шерифовска,ул."Проход Пчински"бр. 104 а, Скопје. (7730)

Пасош бр. 1184038/99,издаден од УВР - Скопје на име Бедри Дураку,с.Сарај,ул."10"бр.19,Скопје. (7735)

Пасош бр.1236992/99,издаден од ОВР - Струга на име Мифтари Мазлум, с. Калишта, Струга. (7643)

Пасош бр.364699,издаден од на име Симоноски Климе,ул."Д.Влахов" бр. 24/7,Охрид. (7782)

Пасош бр.13899463,издаден од ОВР - Струга на име Ибушиска Санела,Струга. (7786)

Пасош бр.014072 на име Аврамов Деан,Гевгелија. (7795)

Пасош бр.802579 на име Петровски С.Горги,ул."Гаврило Радовими"бр.22,Битола. (7795)

Пасош бр.950456,издаден од . на име Сулејмановски Сулејман,ул."Г. Наум"бр.44,Битола. (7796)

Пасош бр.68540 на име Сулејмановски Суат, ул."Г. Наум"бр.44,Битола. (7797)

Пасош бр.968539 на име Сулејманова Незмија, ул."Г. Наум"бр.44,Битола. (7798)

Пасош бр.1569823 на име Зекири Шадије,с.Форино, Гостивар. (7806)

Пасош бр.1117989 на име Асаноски Рукнедин, ул."Гоце Делчев"бр.229,Охрид. (7810)

Пасош бр. 584133/95,издаден од УВР - Скопје на име Бакиу Ѓулсум,ул."Д. Поповиќ"бр.3,Гостивар. (7811)

Пасош бр. 0003265/92,издаден од УВР - Гостивар на име Бакиу Илкер,ул."Д. Поповиќ" бр.3,Гостивар.7812)

Пасош бр.1454698/00,издаден од УВР - Скопје на име Мурат Изаири,с. Грушино,Скопје. (7813)

Пасош бр.1040306/97,издаден од УВР - Скопје на име Насер Азири, ул."2 Македонска бригада"бр.80/3-11, Скопје. (7819)

Пасош бр.1141941/98,издаден од УВР - Скопје на име Козаровски Гоце,ул."Беровска"бр.4/2-9,Скопје. (7827)

Пасош бр.1021005/97,издаден од ГУВР - Скопје на име Ахмети Мендерес,ул."Фуштанска"бр.94-б,Скопје. (7836)

Пасош бр.1355992/00,издаден од ГУВР-Скопје на име Мухамет Бејтула,с.Орланци,Скопје. (7836)

Пасош бр.1186389,издаден од ОВР - Македонски Брод на име Елфидис Саутосим,с. Преглево,Македонски Брод. (7841)

Пасош бр.1313322,издаден од ГУВР - Скопје на име Кадриевски Менсур, с. Арачиново ,Скопје. (7842)

Пасош бр.998360, издаден од УВР-Охрид на име Ајдинче Ѓулшен, ул."Гоце Делчев"бр.217,Охрид. (7844)

Пасош бр.1411732 на име Бујар Узеир, ул."Железничка" бр. 168, Охрид. (7467)

Пасош 1251797,издаден од ОВР - Дебар на име Гоља Кастриот,Дебар. (7857)

Пасош бр.194684/94,издаден од ОВР-Гостивар на име Зендели Беџет,Гостивар. (7876)

Пасош бр.1104739/98,издаден од УВР - Струмица на име Кајнакчиев Никола,ул."Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр.49,Струмица. (7878)

Пасош бр. 286078/94,издаден од УВР - Скопје на име Бошковски Иван,ул."А. Панов"бр.161/2-3,Скопје.7879

- Пасош бр. 562461/95, издаден од УВР - Скопје на име Назиф Буши, ул. "Р. Бурчевски" бр.97, Скопје. (7881)
- Пасош бр. 873534, издаден од ГУВР-Скопје на име Ристе Лозаноски, нас. "К. Јабучка", ул. "64" бр.8, Скопје.
- Пасош бр. 0369023 на име Билали Мелехка, Дебар.
- Пасош бр. 1104792/98, издаден од УВР - Струмица на име Митрева Анета, ул. "Спиро Захов" бр.5/1, Струмица
- Пасош бр. 1311911, издаден од ОВР - Гостивар на име Ејупи Невзат, с. Србиново, Гостивар. (7915)
- Пасош бр. 1149822 на име Димитар Постолов, ул. "Кичевачка" бр. 44, Свети Николе. (3308)
- Чек бр. 0090003968927, од тековна сметка бр. 13986781 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Теовски Велимир, Скопје. (7880)
- Работна книшка на име Медо Куртишев, ул. "Брапа Миладинови" бр.7, Неготино. (7845)
- Работна книшка на име Ибраими Бехара, Скопје. 7849
- Работна книшка на име Ибраими Авни, Скопје. 7850)
- Работна книшка на име Сабри Мустафовски, Скопје.
- Работна книшка на име Марица Митевска, Скопје.
- Работна книшка, издадена од Прилеп на име Лидија Костовска, ул. "М. Камен" бр. 39, Прилеп. (7873)
- Работна книшка на име Лила Милошеска, с. Секирци, Прилеп. (7874)
- Работна книшка на име Атанас Робев, Скопје. (7883)
- Работна книшка на име Наум Робев, Скопје. (7884)
- Работна книшка на име Хамид Осман, Скопје. (7894)
- Работна книшка на име Игнатовски Драган, Скопје.
- Работна книшка на име Гоце Димовски, Скопје. 7901)
- Воена книшка на име Симоновски Владо, с. Слепче, Демир Хисар. (7855)
- Воена книшка на име Момчило Доцевски, ул. "11 Октомври" бб, Куманово. (7860)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ајдари Гафур Мирди, с. Д. Белшца, Струга. (7861)
- Свидетелство за 5 одделение на име Сеху Незајета, с. Велешта, Струга. (7864)
- Свидетелство за 8 одделение на име Фатмира Муса Муарем, с. Велешта, Струга. (7866)
- Свидетелство за 8 одделение на име Скумбин Реци, с. Велешта, Струга. (7867)
- Свидетелство за 8 одделение на име Самет Зуди Луфи, с. Велешта, Струга. (7868)
- Свидетелство за 5 одделение на име Манев Ангел, ул. "Плачковица" бр. 221, Радовиш. (7869)
- Свидетелство на име Селмани Мухамед, с. Црквино, Велес. (7872)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Сами Фрашери"-с. Шишево на име Кание Скендери, с. Шишево, Скопје. (7898)
- Диплома на име Милков Зоран ул. "Благој Горев" бр. 54, Велес. (7871)
- Диплома, издадена од Гимназија "Георги Димитров"-Скопје, на име Игнатовски Драган, Скопје. (7896)
- Чек на име Ненад Арсовски, ул. "В. Прке" бр. 52, Штип. (7877)
- Магнетна картичка бр. 40110601435599, издадена од ЗПП - Скопје на име "Еуротранс" Азам ДООЕЛ, Скопје. (7882)
- Работна книшка на име Данчевска Менка, Скопје.
- Работна книшка на име Перески Милан, Скопје. 7775
- Работна книшка на име Кенан Исмаили, Скопје. 7778
- Работна книшка на име Доневиќи Клаус, ул. "Боро Ловчија" бр. 58, Кочани. (7779)
- Работна книшка на име Алит Мамутовски, ул. "В. Маслеша" бр. 2, Куманово. (7780)
- Работна книшка на име Агрон Љуманоски, ул. "Д. Војвода" бр. 260, Охрид. (7781)
- Работна книшка на име Миладинов Димитар, Струга.
- Работна книшка на име Фазлик Расвија, с. Десово, Прилеп. (7792)
- Работна книшка на име Казакова Маја, Скопје. (7814)
- Работна книшка на име Непат Суловски, Скопје. 7815
- Работна книшка на име Мевљуд Изеровски, с. Света Петка, Скопје. (7834)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Благојче Стојановски, Скопје. (7776)
- Чековна картичка бр. 214/38, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Делче Лазарев, Штип. (7808)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Панева Јаворка, ул. "М.Х. Василев" бр. 30, Радовиш.
- Свидетелство на име Аритон Халили, Тетово. (7802)
- Свидетелство на име Велјаноски Варе, Гостивар. 7804
- Свидетелство на име Медаит Матјан, ул. "П. Попоски" бр. 52, Гостивар. (7805)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Економско училиште "Борис Кидрич" - Скопје на име Петрушевски Зоран, Скопје. (7835)
- Свидетелство за 1 година, издадено од Економско училиште "Васил Антевски-Дрен"-Скопје на име Андријана Димитрова, Скопје. (7843)
- Диплома на име Аритон Халили, Тетово. (7801)
- Даночна картичка сер. бр. 101602 на име "Маја Промет", Гевгелија. (7789)
- Чекови бр. 3639366, 3480628 и 3480629, од тековна сметка бр. 9680079, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кавилоски Томе, Скопје. (7650)
- Чекови бр. 5742875 и 4246738, од тековна сметка бр. 13754940, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровски Ивица, Скопје. (7761)
- Чекови од бр. 4700714 до 4700717, од тековна сметка бр. 3918380, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сукаловски Пидо, Скопје. (7763)
- Работна книшка на име Демир Зуљеха, Скопје. (7648)
- Работна книшка на име Личина Енис, с. Петровец, Скопје. (7665)
- Работна книшка на име Љупчо Дуновски, Скопје. 7674
- Работна книшка на име Аднан Шабан, Скопје. (7676)
- Работна книшка на име Снежана Цонева, ул. "Е. Кардељ" бр. 66 А, Кочани. (7682)
- Работна книшка на име Цветаноски Сребре, Струга.
- Работна книшка на име Даути Кендим, Струга. (7689)
- Работна книшка на име Иса Ибески, с. Преглево, Македонски Брод. (7705)
- Работна книшка на име Кајраз Сами, Скопје. (7751)
- Работна книшка на име Бекири Фуат, Скопје. (7772)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Јане Сандански" Скопје на име Демир Зуљеха, Скопје. 7649)
- Свидетелство за 1 година, издадено од Гимназија "Кирил Пејчиновиќ" Тетово на име Рафајловски Свето, Тетово. (7679)
- Свидетелство за 8 одделение на име Саше Јовановски, с. Вржогрнци, Крива Паланка. (7680)
- Свидетелство и диплома на име Снежа Цанева, ул. "Е. Кардељ" бр. 66 А, Кочани. (7684)
- Свидетелство на име Стоилоска Тања, с. Косевица, Македонска Каменица. (7686)
- Свидетелство на име Шемшедин Јетица, с. Радолишта Струга. (7691)
- Свидетелство за 3 одделение на име Амет Осман, с. Оџалија, Штип. (7693)
- Свидетелство на име Терзиева Славица, с. Фурка, Нов Дојран. (7694)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Снежана Дрогришка, Скопје. (7747)
- Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение, издадени од ОУ "Жуфко Брајковски" Скопје на име Паунов Благоја, Скопје. (7762)
- Свидетелство на име Цаноски Екрем, Струга. (7771)
- Здравствена книшка на име Јанчевски Косте, Тетово. (7707)
- Пасош бр. 701964/95, издаден од УВР - Скопје на име Рамо Селим, ул. "Црноок" бр. 20, Скопје. (7899)

- Пасош бр. 839459/96, издаден од УВР - Скопје на име Балијовска Небахате, ул. "З.Цемаил" бр.76, Скопје. (7925)
- Пасош бр. 160070/94, издаден од УВР - Скопје на име Шезаир Куртиш, ул. "Виетнамска" бр.62/а, Скопје. (7936)
- Пасош бр. 443695/94, издаден од УВР - Скопје на име Наташа Куртиш, ул. "Виетнамска" бр.62 а, Скопје. (7938)
- Пасош бр. 678891/95, издаден од УВР - Скопје на име Кузмановиќ Александра, ул. "М. Мусогоорски" бр. 11/4, Скопје. (7941)
- Пасош бр.1065061/98, издаден од ОВР-Струга на име Бафтијари Екуран, с.Богојца, Струга. (7955)
- Пасош бр. 1000241, издаден од УВР - Скопје на име Асан Сенада, ул. "Ш.Оризари" бр.126 б, Скопје. (7970)
- Пасош бр. 1000242, издаден од УВР - Скопје на име Асан Ален, ул. "Ш.Оризари" бр.126 б, Скопје. (7971)
- Пасош бр.1054926, издаден од ОВР-Валандово на име Смаилова Кадрие, с. Дедели, Валандово. (7982)
- Пасош бр.1334299, издаден од ГУВР - Скопје на име Минтаз Агушевски, ул. "Ш.Оризари" бр.98, Скопје. (7984)
- Пасош бр.1453193, издаден од ГУВР - Скопје на име Хаџиќ Муамер, ул. "Павле Илиќ" бр.6/1-9, Скопје. (7985)
- Пасош бр.1157443, издаден од УВР - Велес на име Ајрунов Цемал, с. Јабланиште, Велес. (7986)
- Пасош бр.772227/95, издаден од УВР - Велес на име Јаја Харун, с. Скачинци, Велес. (7998)
- Пасош бр.1378468/00, издаден од УВР - Скопје на име Богојеска Билјана, ул. "Р. Барино" бр.72, Скопје. (8002)
- Пасош бр.1467364 на име Костадинова Сузана, ул. "М.Тито" бр.51, Радовиш. (8019)
- Пасош бр.473936 на име Божанкоска Гордана, ул. "ЈНА" бр.16/1, Битола. (8026)
- Пасош бр.0934113, издаден од УВР-Прилеп на име Петечук Леонид, ул. "Т.Тарзан" бр.6/12, Прилеп. (8033)
- Пасош бр. 1140698, издаден од УВР - Скопје на име Миминовски Сабрија, с. Д. Количани, Скопје. (8051)
- Пасош бр. 824484, издаден од УВР - Гостивар на име Сулејмани Рабие, с. Градец, Гостивар. (8052)
- Пасош бр. 1311013, издаден од УВР - Гостивар на име Вафире Авдији, ул. "М. Симоновски" бр. 65, Гостивар. (8316)
- Чек бр.0050005062535, од тековна сметка бр.11356817 издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Смилеска Соња, Скопје. (8039)
- Работна книшка на име Несторова Загорка, с.Пепелиште, Неготино. (8004)
- Работна книшка на име Незади Рамани, с. Черкези, Куманово. (8005)
- Работна книшка на име Исени Седат, Скопје. (8007)
- Работна книшка на име Арифџи Реџеп, ул. "Ј. Поповиќ" бр. 3, Куманово. (8009)
- Работна книшка на име Станковска Маја, с. Конопница, Крива Паланка. (8010)
- Работна книшка на име Мета Мазар, Струга. (8011)
- Работна книшка на име Метоски Елвир, Струга. (8012)
- Работна книшка на име Исакоски Мирсад, Струга.
- Работна книшка на име Положани Аки, с. Ливада, Струга. (8015)
- Работна книшка на име Шеј Алил, с. Велешта, Струга
- Работна книшка на име Николов Марјан, ул. "Б. Кидрич" бр. 5/105, Штип. (8021)
- Работна книшка на име Џемиле Демироска, с. Прнилиште, Прилеп. (8024)
- Работна книшка на име Алифуат Демироски, с. Прнилиште, Прилеп. (8025)
- Работна книшка на име Насески Живко, с. Миокази, Кичево. (8029)
- Работна книшка на име Музафер Халидоски, ул. "Тризла" бр.131 А, Прилеп. (8031)
- Работна книшка на име Ѓорѓева Анка, Скопје. (8032)
- Работна книшка на име Бидали Абдил, Тетово. (8035)
- Работна книшка на име Пауновски Зоран, с. Петралица, Крива Паланка. (8043)
- Работна книшка на име Ѓурчиновски Тони, ул. "Камка Тоџинова" бр.15, Велес. (8048)
- Работна книшка на име Стрезоски Цане, Скопје. (8050)
- Работна книшка на име Осман Али, Скопје. (8070)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Јанковски Стефан, Скопје. (8000)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Жарко Блажовски, с. Добри Дол, Скопје. (8028)
- Свидетелство на име Колашинац Сенад, с. Горно Оризари, Велес. (8030)
- Свидетелство на име Адријана Зљахири, с.Г.Коњаре, Куманово. (8006)
- Свидетелство на име Илјази Кимете, с.Франгово, Струга. (8013)
- Свидетелство за 7 одделение на име Демирова Гулдан, Штип. (8020)
- Свидетелство на име Неџби Јонузи, Тетово. (8034)
- Свидетелство на име Идризи Хаќмете, с. Матејче, Куманово. (8041)
- Свидетелство на име Идризи Хазри, с.Матејче, Куманово. (8042)
- Свидетелство на име Идризов Амид Шабан, Стар Дојран. (8045)
- Свидетелство на име Каришич Билал Аида, нас. Очила К-4/Б-1, Прилеп. (8046)
- Диплома на име Алејдини Алајдин, ул. "Игманска" бр.77, Велес. (8022)
- Диплома на име Јусуфи Емине, Куманово. (8040)
- Чекови од бр. 5249793 до 5249806, од тековна сметка бр. 12778274, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Терзиовска Марина, Скопје. (7979)
- Чекови од бр.9773 до 9975, од тековна сметка бр. 10691-01, издадени од Македонска банка-Скопје на име Милица Јаначковска, Скопје. (7987)
- Работна книшка на име Неби Усеин, Охрид. (7930)
- Работна книшка на име Даути Мимоза, Струга. (7931)
- Работна книшка на име Лидија Миленковска, ул. "Сутјеска" бр.47, Штип. (7935)
- Работна книшка на име Јованка Даривотова, ул. "Б.Камен" бр.22, Штип. (7937)
- Работна книшка на име Спасов Игор, ул. "Косовска" бр.153, Штип. (7939)
- Работна книшка на име Емине Шахити, с. Бродец, Тетово. (7949)
- Воена книшка на име Митревски Бобан, ул. "О.Революција" бр.50/2/7, Куманово. (7928)
- Свидетелство за 8 одделение на име Дојчинов Зоранчо, с. Бојане, Кочани. (7927)
- Свидетелство на име Хајредини Муќим, с. Калишта, Струга. (7932)
- Свидетелство за 8 одделение на име Гулај Гани, с. Аргулица, Штип. (7933)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Нејат, с. Пенуш, Штип. (7940)
- Свидетелство од 4 одделение на име Имерова Усни Мелате, с.Јаболчиште, Велес. (7944)
- Свидетелство за 6 одделение на име Узеиров Феим Џемјан, с. Г.Јаболчиште, Велес. (7945)
- Свидетелство за 4 одделение на име Грујоски Димо, бул. "Ј.Сандански" бр. 100, Прилеп. (7946)
- Свидетелство на име Вуковиќ Елауне, с. Дворци, Прилеп. (7947)
- Свидетелство на име Ајтен Зенели, Тетово. (7948)
- Свидетелство на име Емине Шахити, с. Бродец, Тетово. (7950)
- Свидетелство за 8 одделение на име Алмети Ресмије Гостивар. (7954)
- Свидетелство за 5 одделение на име Грујоски Горан, бул. "Ј.Сандански" бр.100, Прилеп. (7958)

Ученичка книшка и свидетелство за 1 одделение, издаден од ОУ "Јане Сандански" Скопје на име Пелиќ Седат, Скопје. (7966)

Диплома на име Петров Горан, с. Калиште, Пробиштип. (7957)

Здравствена книшка на име Јакимовака Марина, Злетово, Пробиштип. (7942)

Здравствена книшка на име Јакимовска Јована, Злетово, Пробиштип. (7943)

Лична карта на име Солтир Сангиревски, ул. "Лековачка" бр. 30, Куманово. (7929)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АВИОНСКО СНИМАЊЕ И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ФОТОТЕХ- НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. НАБАВУВАЧ:

Државен завод за геодетски работи со седиште на ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Набавка на:

- Авионско снимање на недвижности и во размер 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000 со изработување на фототехничка документација (фото скици 40 см x 40 см) и (дијафилмови 23 см x 23 см) на подрачјата на општините: Ростуша, Маврови Анови, Србиново, Баница, Вруток, Враччиште и Неготино (Гостивар).

- За подетална и поопширна спецификација ќе се обратите до Комисијата за јавни набавки при Државниот завод за геодетски работи.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- поединечна цена во денари/DM, посебно искажана за секој размер (1:1 000, 1:2 500, 1:5 000) за единица од еден хектар,

- единечна цена за изготвување на фотоскица со димензии 40 см x 40 см,

- единечна цена за изготвување на дијафилм со димензии 23 см x 23 см,

- начин на плаќање,

- рок на изведување на работите,

- опрема со која ќе се врши изведувањето на работите,

- рок и важност на понудата.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста,

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98),

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач го доставува сертификатот за бонитет согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Целокупната придружна документација на странското правно или физичко лице треба да биде преведена на македонски јазик и заверена од нотар.

4.2. Доказ за техничката способност кои понудувачот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата:

- Список на извршени работи до сега,

- Опис на опремата со која ќе се работи.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО- ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- висина на цената 40 поени,

- рок и начин на плаќање 30 поени,

- рок за испорака 10 поени,

- квалитет и потекло на фотоматеријалите 20 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, да се предадат во архивата на Државниот завод за геодетски работи (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 09.05.2001 година (среда) во 12:00 часот во просториите на Државниот завод за геодетски работи (ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на Понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

ЈП "Електростопанство на Македонија" го дава под наем производствениот капацитет ТЕЦ "Неготино" кој ги има следните технички карактеристики:

- Инсталирана моќност 210 MW,

- Погонско гориво мазут,

- Два котли за производство на пареа (еден котел е доволен за половична моќност од инсталираната),

- Потекло на опремата Русија, турбина ЛМЗ,

- Моќност за регулација од 80-100 MW со еден котел,

Од 160-210 MW со два котли.

Пошироката листа на технички карактеристики може да се подигне во секторот за производство на ЕСМ. Сите информации може да се добијат на тел. +389 2 119 794.

1. Начин на изнајмување

- ТЕЦ Неготино се изнајмува на компанија која ќе има обврска да плаќа наемнина во ел. енергија во текот на зимскиот период од 1-ви октомври до 31-ви март но не помалку од 171 GWh во текот на годината.

- Динамиката на испорака на електричната енергија ќе биде договорена најдоцна на почеток на месец декември за наредната година согласно електроенергетскиот биланс кој се усвојува од страна на Владата на Република Македонија. Електричната енергија која ќе се испорачува како наемнина ќе биде испорачана најмалку во два месеци, а најмногу во текот на сите шест месеци при што барањето на ЕСМ е обврзувачко за испорачателот.

- Електричната енергија која треба да биде испорачана како наемнина од идниот корисник на ЕСМ ќе биде распоредена помеѓу дневна (06-22) и ноќна (22-06) енергија во сооднос 1,5:1 во часовна снага. На пример ако во дневните часови се испорачуваат 150 MW во ноќните часови ќе се испорачуваат 100 MW.

- Произведената електрична енергија, компанијата која ќе го земе ТЕЦ Неготино под наем, ќе може слободно да ја продава на пазарот на енергија во рамките на втора синхрона зона и пошироко доколку најде пазар. ЕСМ нема да склучува договор за купопродажба на електрична енергија со фиксна цена и количини, односно новата компанија ќе има можност рамноправно да конкурира на тендерите за електрична енергија кај нас и кај другите енергетски системи. При тоа ЕСМ ќе има обврска да изврши пренос на произведената електрична енергија до границата со некоја од соседните земји (каде што постои техничка можност) по вообичаената тарифа која е на снага во втората синхрона зона.

- Компанијата која ќе го преземе ТЕЦ Неготино под наем нема да има право да спроведува никакви реконструкции на опремата без согласност на ЕСМ.

2. Содржина на понудите

Понудите треба да ја имаат следната содржина:

- Понудувачите на тендерот ќе треба да пријават колкава ќе биде количината на електрична енергија која се спремни да ја испорачаат на ЕСМ во име на наемнина, како и минималното времетраење на наемот. При тоа должно прифатливата количина на електрична енергија годишно изнесува 171 GWh и времетраењето на наемот на максимум 10 години. За поповолни ќе се сметаат понуди кои ќе содржат поголеми количини на електрична енергија за што пократок период на изнајмување. Понудите кои ќе бидат надвор од погорепоставените лимити нема да се земат во предвид за разгледување.

- Доказ од кој ќе се види дека пријавената компанија има искуство во областа на производство на електрична енергија во ваков или сличен тип на производни капацитети. Потребно е да се приложи и референцни листа.

- Опис на компанијата со финансов извештај од ре-номизирана ревизорска компанија од последните три последователни години.

Понудите треба да содржат и изјава на понудувачот со која тој ќе ги прифати следните обврски кои ќе бидат содржани во договорот.

- Да ги задржи сите работници кои се вработени во моментот на потпишување на договорот, без да им ги намали платите.

- Одговорно да ги извршуваат редовните ремонтни активности кои се предвидени во упатствата за одржување на опремата пропишани од производителот.

- Да користи гориво кое е специфицирано од производителот на опремата.

- Да управува со централата и да го организира производството вклучувајќи ги и набавките на репроматеријали, гориво, резервни делови и се што е потребно за работа.

- Да овозможи ЕСМ доколку има интерес за развојни активности во кругот на ТЕЦ Неготино непречено да ги спроведува истите за време додека објектот е изнајмен, како на пример да овозможи подготвителни и градежни работи за воведување на бинарен циклус или когенерација без да се пореметува производниот процес на постојната централа.

- Одговара пред државата за еколошките проблеми кои настануваат при работа на ТЕЦ Неготино.

- Да овозможи комисијата на ЕСМ за увид на одржувањето на опремата во ТЕЦ Неготино непречено да работи.

Со овој повик на интерес би сакале да ги повикаме сите заинтересирани страни да стапат во контакт со нас и да ги достават своите понуди најкасно до 14.05.2001 година на следната адреса.

Електростопанство на Македонија, Тел: + 389 2 119 794, Факс: + 389 2 110 323, e-mail: akocho@esmak.com.mk, Адреса: ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, Република Македонија. Лице за контакт: д-р. Кочо Ангушев, помошник на генералниот директор за производство.

Понудата се доставува во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката не отворај и називот на повикот.

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.05.2001 година, во 12 часот во сала 418 во просториите на ЕСМ (нова зграда), во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2001 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј.

1.2. Предмет на набавката се: Гумени кабли според спецификација, која што понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 3, секој работен ден од 12.00 до 14.00 часот.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, "Службен весник на РМ" бр. 26/98, односно со отворање на понудите на лице место.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни цени и вкупна цена (да се пополнат подигнатите спецификации), на понудената набавка согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки на паритет ДДП РЕК Битола и РЕК Осломеј изразена во ДЕМ, со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање, и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Карактеристиките за каблите што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.9. Понудата со пропратната документација освен техничката од странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 година), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (двата документи треба да се оригинали или заверени копии).

3.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.5. Понудувачот треба да достави референтна листа на ваков вид стоки.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 бода,
- квалитет	20 бода,
- начин на плаќање	20 бода,
- рок на испорака	20 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку пошта или во архивата на набавувачот.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000, Скопје или на лице место.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.05.2001 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Управата за јавни приходи, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

1. НАБАВУВАЧ:

Управа за јавни приходи со седиште на ул. "Кузман Јосифовски - Питу" бб (комплекс банки), Скопје;

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА:

Набавка на преносен персонален сметач - Notebook
- Intel - min. Celeron 600 MHz или 100s AMD, K6-2, 500 MHz or higher

- min. 5 GB HDD
- min. 64 MD RAM, min 128 KB cache
- 1,44 FD
- min. 24 X CD - ROM
- min. 4MB Video RAM
- PCIMCIA Ethernet Network Adapter TP 10/100Base TX/Modem 56k
- min 12,1 CTFT
- battery Type NIMH
- Windows 98 preinstalled
- Licence and Documentation
- Количина..... 100 парчиња

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- предмет на понудата со детална техничка спецификација;
- поединечна цена во денари, со посебно искажани царински и други давачки;
- начин на плаќање;
- рок и начин на испорака;
- услови на гаранција на понудената опрема;
- рок на важност на понудата;
- други комерцијални услови.

4. 4.1. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98, бр. 55/98);
- Доказ дека не е во стечај или во постапка на ликвидација (извод од судска евиденција);
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4.2. Докази за техничката способност кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата:

- список на главни испораки на стоки во последните 3 год. со количините на испорачаната опрема и прирачниците;
- список на вклучени технички лица и доказ за нивната стручност за конфигурирање и одржување на понудената опрема;
- опис на понудената опрема.

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

5.1. Доказ дека целокупната понудена опрема, согласно член 19 од Законот за јавни набавки, е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Квалитет	40 поени;
- Цена и начин на плаќање	40 поени;
- Рок на испорака	5 поени;
- Услови на гаранција	5 поени;
- Финансиска и економска способност	5 поени;
- Техничка способност и досегашно искуство на понудувачот	5 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб (комплекс банки), Скопје, да се предадат на архивата на Управата за јавни приходи (најдоцна до 15 часот секој ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.05.2001 година во 12 часот во просториите на Управата за јавни набавки (комплекс банки) на II кат. Претставниците на Понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница		
671.		Одлука за дополнување на Одлуката за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 2001/2002 година.....	2263
672.		Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	2263
673.		Одлука за одобрување средства за сеидба на шеќерна репа за реколтата од 2001 година.....	2263
674.		Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Годишна инвестициона програма за 2001 година на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје.....	2263
675.		Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - песок и чакал на ДГ "БЕТОН" А.Д. - Скопје, на локалитетот кај с. Огњанци, во атарот на општина Петровец, Скопско.....	2263
676.		Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина керамичка глина на "РИВА" Кочани на локалитетот "Истибањско-Јакимовско поле" - Веница.....	2264
677.		Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - градежно технички камен-варовник ДГТУ "Хуљуси Комерц" - Куманово, на локалитетот "Колиште" кај с. Липково, Кумановско.....	2264
678.		Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина цигларска глина на "РИВА" - Кочани на локалитетот "Колево" - Блатец.....	2265
679.		Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патништа во Република Македонија.....	2265
680.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2265
681.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2265
682.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2266
683.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2266
684.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2266
685.		Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2267
686.		Решение за разрешување и именување генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	2267
687.		Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	2268
688.		Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	2268
689.		Решение за именување член на Училишниот одбор на ОУ "Бајрами Шабани" - с. Кондово - Скопје.....	2268
690.		Решение за именување членови на Училишниот одбор на ДМУ "8-ми Септември" - Скопје.....	2268
691.		Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2001 година.....	2268
692.		Програма за истражување на минерални сировини за 2001 година.....	2271
693.		Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на "ФХЛ Мермерен комбинат" А.Д. Прилеп.....	2272
694.		Упатство за начинот и условите на пренесување на податоците од акционерските книги во акционерските друштва во Регистарот на Заводот за платен промет	2272
695.		Правилник за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор.....	2277

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.